

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 12

Год. LXIV

Среда, 23 јануари 2008

Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
141. Уредба за Методологија за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива.....	2	152. Правилник за поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп....	21
142. Одлука за давање на трајно користење на движна ствар.....	3	153. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за размена на земјоделско земјиште и потребната документација.....	21
143. Одлука за давање на трајно користење на движна ствар.....	3	154. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште и потребната документација.....	23
144. Одлука за давање на трајно користење на движни ствари.....	3	155. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на земјишен регистар на земјоделско земјиште во државна сопственост.....	24
145. Одлука за престанок на користење и за давање на користење на недвижна ствар.....	4	156. Правилник за формата, содржината и начинот на издавање на образецот за предизвозно информирање.....	25
146. Одлука за давање согласност на Годишната програма и Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година	4	157. Правилник за податоците кои треба да ги содржи годишниот извештај на операторите кои вршат промет со прекурзори.....	27
147. Одлука за ограничување на извоз на мрк јаглен и лигнит агломериран или неагломериран освен гагат.....	4	158. Правилник за формата и содржината на изјавата за конкретна намена на прекурзорот.....	27
148. Одлука за размена на недвижни ствари	4		
149. Одлука за одземање на користење - концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро..	5		
150. Одлука за давање согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2008 година.....	5		
151. Годишна наредба за здравствена заштита на животните за 2008 година	5		

	Стр.		Стр.
159. Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори.....	31	161. Листа на прекурзори на земји кои бараат да бидат известени за планираниот извоз на прекурзори од Република Македонија на нивна територија.....	54
160. Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината на образецот на одобрението и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори.....	52	162. Правилник за стручно оспособување, проверки и уверенија за стручна оспособеност на персоналот за регулирање на проток на сообраќај.....	55
		Огласен дел	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

141.

Врз основа на член 185-а, став 8 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05 и 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.01.2008 година, донесе

УРЕДБА ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ КАКО ПРИХОД ОД НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ ГОРИВА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за распределба на средствата остварени како приход од надоместокот за производство на енергија од фосилни горива.

Член 2

Средствата остварени по основ на надоместок за производство на енергија од фосилни горива ќе ги распределува Владата на Република Македонија најдоцна 30 дена по објавување на Буџетот на Република Македонија преку буџетот на Министерството за финансии како наменски дотации согласно членовите 5 и 6 од оваа уредба, на предлог на министерот за локална самоуправа.

Член 3

Методологијата за распределба на средствата остварени како приход од надоместок за производство на енергија од фосилни горива се заснова на начелата на едноставност и транспарентност.

Член 4

Распределба на средствата од член 1 на оваа уредба се врши согласно следните критериуми:

- Подрачјето на општината каде обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност;
- Бројот на жители на општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност;
- Бројот на жители на соседните општини на општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност;
- Подрачје на соседните општини на општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност.

Член 5

Средствата остварени по основ на надоместокот се распределуваат на општините на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност

и на соседните општини на општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност во воздушен радиус од 10 км од местоположбата на инсталацијата и тоа преку фиксен и варијабилен дел.

Член 6

Под кластер се подразбираат сите општини кои ќе бидат корисници на средствата од еден обврзник за плаќање на надоместок за производство на енергија од фосилни горива и тоа: општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност и соседните општини на општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност.

Фиксен дел од средствата во висина од 15% се алоцира на општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност, а варијабилниот дел од средствата во висина од 85% се алоцираат пропорционално во зависност од подрачјето и бројот на жители на сите општини вклучително и општината на чие што подрачје обврзникот за плаќање на надоместокот за производство на енергија од фосилни горива ја остварува својата дејност.

Алгебарската презентација на методологијата за секој кластер посебно е следната:

$$\text{Вкупно} = 0,007 \text{ ц } \frac{\text{произведени књх}}{\text{Година}}$$

Пресметката се повторува за сите кластери од општини за секој од обврзниците кои плаќаат надоместок за производство на енергија од фосилни горива.

Член 7

Во пресметката на распределбата на вкупно пресметаните приходи се земаат предвид бројот на жители и површината на општините во соодветниот кластер.

Распределбата на варијабилниот дел за секоја општина се врши на следниот начин:

$$\text{Општина}_i = 0.85 * \frac{\text{Број на жител}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Број на жител}_i} \cdot \frac{\text{Површина}_i}{\sum_{i=1}^n \text{Површина}_i}$$

И – е соодветната општина во кластерот, а n – бројот на општини во кластерот.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8336/1
2 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

142.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се дава на трајно користење движна ствар - патничко моторно возило марка BMW, тип 530 D, регистарска ознака SK 030 - AA, број на шасија WBANC-71090B621596, број на мотор 36335449, година на производство 2003 година, работна зафатнина 2926 цсм, сила на мотор 142 кв и седишта 4+1, на Министерството за внатрешни работи.

Член 2

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со Министерството за внатрешни работи, за правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-181/1
15 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

143.

Врз основа на член 54, став 2 и 54-а од Законот за користење и располагање со ствари на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се даваат на трајно користење движни ствари на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ЈАСЕН - Скопје и тоа:

1. Маса четвртаста, инвентарен број 295
2. Фотелја со перниче, инвентарен број 599
3. Клубска маса, инвентарен број 1005
4. Дрвена фотелја, инвентарен број 1141
5. Трпезариска столица, инвентарен број 1360
6. Дрвена фотелја, инвентарен број 1447
7. Клубска маса, инвентарен број 1493
8. Трпезариска столица, инвентарен број 3342
9. Трпезариска столица, инвентарен број 3460
10. Трпезариска столица, инвентарен број 3477
11. Трпезариска столица, инвентарен број 4382

12. Фотелја со перница, инвентарен број 4892
13. Трпезариска столица, инвентарен број 4938
14. Трпезариска столица, инвентарен број 6332
15. Трпезариска столица, инвентарен број 6344
16. Трпезариска столица, инвентарен број 6358
17. Трпезариска столица, инвентарен број 9892
18. Беко 4760, инвентарен број 14660
19. Беко 4760, инвентарен број 14661
20. Аива ЦР-ЕМ20м, инвентарен број 14662
21. Аива ЦР-ЕМ20, инвентарен број 14663
22. Самсунг ДВД-М405, инвентарен број 14664
23. Гореење Р 410, инвентарен број 14665
24. Трпезариска столица, инвентарен број 26027
25. Тарга, инвентарен број 33058
26. Тарга, инвентарен број 33062
27. Тарга, инвентарен број 33065
28. Трпезариска столица, инвентарен број 51892
29. Трпезариска столица, инвентарен број 51897
30. Трпезариска столица, инвентарен број 51906
31. Трпезариска столица, инвентарен број 51916
32. Трпезариска столица, инвентарен број 51926
33. Трпезариска столица, инвентарен број 51927
34. Трпезариска столица, инвентарен број 51929
35. Трпезариска столица, инвентарен број 51936.

Член 2

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје ЈАСЕН - Скопје за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-182/1
15 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

144.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука од досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија се даваат на трајно користење следните движни ствари на Агенција за иселеништво:

Инв.бр.	Движна ствар	Набавна вредност	Отпишана вредност	Сегашна вредност
18363	Греалка 1800Б	1.567	1.567	0
18613	Кујнски Ел. Ст - 80	8.465	8129	336
18614	Кујнски Ел. Ст - 80 - Ст	6.187	5.923	264
18615	Кујнски Ел. Ст - 40 - ФИ	6.556	6.306	250
18616	Ел. В - 80	5.452	5.232	220
18617	Ел. В - 80	5.452	5.232	220
18618	Ел. В - 40	3.635	3.467	168
18619	Ел. ВП - 60	4.573	4.369	204
18620	Работна маса 180/45	8.821	8.519	302
18621	Гардеробен ормар 180	10.031	8.794	1.237
18622	Фрижидер за пијалоци	24.876	24.876	0
18623	Кафемат гација	211.584	211.584	0
18624	Електричен шпорет "С	14.925	14.925	0
ВКУПНА ВРЕДНОСТ		312.124	308.923	3.201

Член 2

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Агенцијата за иселеништво, за правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-233/1
15 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

145.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на недвижна ствар - објект со вкупна површина од 1707м² и двор под површина од 15518м², лоцирани на КП бр. 1/11, КО Јастребник, евидентиран на поседовен лист бр. 84, во сопственост на Република Македонија - корисник Министерство за труд и социјална политика.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-7958/1
15 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

146.

Врз основа на член 13, став (1) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА И ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ ЗА 2008 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма и Финансискиот план на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за 2008 година бр. УО 181/1 и бр. УО 182/2 од 7.12.2007 година, донесени од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на седницата одржана на 7.12.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8597/1
15 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

147.

Врз основа на член 30 став 1 алинеја 3 од Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗ НА МРК ЈАГЛЕН И ЛИГНИТ АГЛОМЕРИРАН ИЛИ НЕАГЛОМЕРИРАН ОСВЕН ГАГАТ

Член 1

Со оваа одлука се ограничува извозот на мрк јаглен и лигнит агломериран или неагломериран освен гагат до 30.06.2008 година, и тоа на:

- мрк јаглен и лигнит вклучувајќи и во прав, во неагломериран со тарифна ознака 2702 10 00 00 и
- агломериран мрк јаглен и лигнит со тарифна ознака 2702 20 00 00.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-441/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

148.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), а во врска со член 47, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗМЕНА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука се врши размена на недвижни ствари сопственост на Република Македонија помеѓу Министерството за финансии – Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје и Централниот регистар на Република Македонија во градовите Скопје и Штип.

Член 2

Министерството за финансии – Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје на Централниот регистар на Република Македонија и ги отстапува следните недвижни ствари:

Во Скопје недвижна ствар која се наоѓа на бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1 – Комплекс банки на КП 12545 дел 1 план 022 скица 102 на м.в. Бр. Миладинови за КО Центар 1 – мезанин во површина од 888 м. кв. и

Во Штип недвижна ствар која се наоѓа во зградата на локалната самоуправа Штип, ул. „Васил Главинов“ бб на КП 8253 план 11 скица 53 за КО Штип 2 и тоа:

- II-ри кат – во површина од 172.65 м.кв. (канцелариски простор – 10 канцеларии и 44 м.кв. претканцелариски простор (ходник);

- Подрум во површина од 15 м.кв.

Член 3

Централниот регистар на Република Македонија на Министерството за финансии – Управата за јавни приходи – Генерална дирекција Скопје и ги отстапува следните недвижни ствари:

Во Скопје недвижна ствар во вкупна површина од 775.89 м.в. која се наоѓа на Бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 1 – Комплекс банки на КП 12545 дел 1 план 022 скица 102 во м.в. Бр. Миладинови и тоа:

- IX-ти кат во површина од 308.17 м.кв.

- X-ти кат во површина од 159.55 м.кв.

- XI-ти кат во површина од 308.17 м.кв. и

Во Штип следната недвижна ствар во вкупна површина од 167.55 м.кв. која се наоѓа во зградата на поранешниот Завод за платен промет Плоштад Слобода бр. 1 на КП бр. 7460 и тоа:

- Приземје во површина од 38.08 м.кв.

- I-ви кат во површина од 49.24 м.кв.

- II-ри кат во површина од 80.23 м.кв.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4538/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

149.

Врз основа на член 48 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 21 од Законот за рибарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ - КОНЦЕСИЈА НА РИБНИОТ ФОНД ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Се одзема концесијата на рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро доделена на Самоуправната интересна зедница за рибарство „Рибомак“ - Ресен, доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 23-4362/1 од 13.10.2003 година.

2. Концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро се одзема поради неспроведување на мерките предвидени со петгодишниот план на Годишната програма за унапредување, заштита и користење на рибниот фонд.

3. Договорот за давање на користење - концесија на рибниот фонд од риболовното подрачје Преспанско Езеро бр. 23-4713/1 од 30.10.2003 година склучен меѓу Самоуправна интересна заедница за рибарство „Рибомак“ - Ресен и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во името на Владата на Република Македонија, ќе го раскине министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-372/1
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

150.

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување со станбениот и деловниот простор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20.01.2008 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНISУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2008 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата за работа на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за 2008 година, бр. 02-23145/3 од 20.12.2007 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 20.12.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-8672/1-07
20 јануари 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

151.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 1 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007) и член 21 од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/04 и 81/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ГОДИШНА НАРЕДБА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ЗА 2008 ГОДИНА

Член 1

Согласно одредбите на оваа наредба во 2008 година ќе се спроведуваат следните мерки за заштита на животните од заразни болести:

1. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ СВИЊИТЕ

1.1. Класична чума кај свињите

Превентивната вакцинација против Класичната чума кај свињите, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши во текот на целата година со атенуирана вакцина, според упатството на производителот на вакцината. Возрасните грла ќе се вакцинираат еднократно. Прасињата ќе се вакцинираат двократно, согласно упатството на производителот на вакцината.

Во прометот може да се пуштаат само имуни свињи, односно свињи кои се вакцинирани најмалку седум дена пред пуштањето во промет.

Доколку не постои доказ дека свињите се вакцинирани, задолжително ќе се изврши вакцинација.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Класичната чума кај свињите („Службен лист на СФРЈ” бр. 6/88).

За свињите кои се убиени и нештетно одстранети заради сузбивање на Класичната чума на свињите, на сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се исплаќа надоместок на штетата. Доколку свињите не биле вакцинирани, нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинацијата против класичната чума кај свињите ќе бидат на терет на Програмата за користење средства за здравствена заштита на животните во 2008 година во висина од 50%.

1.2. Туберкулоза

Во сите одгледувалишта со повеќе од 20 расплодни грла, ќе се изврши задолжителна симултана туберкулинизација со бовин и авијарен туберкулин кај расплодните грла, најдоцна до 31 мај 2008 година.

Доколку се констатира туберкулозата на линијата на колењето во кланицата, ветеринарниот инспектор од кланицата ќе го информира ветеринарниот инспектор од епизоотиолошката единица од каде потекнува туберкулозната свиња, кој ќе превземе мерки предвидени со закон-туберкулинизација на свињите и говедата во дворот од каде што потекнува туберкулозната заклана свиња.

Туберкулинизацијата на свињите е на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година во висина од 50%.

2. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ КУЧИЊАТА

2.1. Беснило и дехелментизација

Во 2008 година, кучињата постари од 4 месеци мора да бидат вакцинирани против беснило на целата територија на Република Македонија во периодот од 15 јануари до 30 јуни 2008 година.

Кучињата кои во текот на годината ќе достигнат старост од 4 месеци и кучињата кои се купени (без доказ дека се вакцинирани) во рок од 14 дена мора да се вакцинираат.

Паралелно со вакцинацијата против беснило, кучињата задолжително треба да бидат и дехелментизирани со средство кое делува против Ехинококозата.

Трошоците за вакцинацијата против беснилото и дехелментизацијата се на терет на сопствениците на кучињата.

3. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ЖИВИНАТА

Заради соодветен увид во епизоотиолошката состојба со болестите кај живината во Република Македонија, во 2008 година ќе се изврши евиденција на сите фарми со организирано живинарско производство со над 350 единки. Евиденцијата на фармите ќе ја врши државниот ветеринарен инспектор со пополнување на формуларот даден во Анекс 1 кој е составен дел на оваа наредба. Евиденцијата на фармите со организирано живинарско производство треба да се заврши до 1 март 2008 година.

3.1. Њукастелска болест

Целата живина на територијата на Република Македонија ќе се вакцинира против њукастелската болест два пати годишно со жива атенуирана вакцина приготвена од сојот Ла сота. Вакцинацијата ќе ја вршат ветеринарните друштва водејќи сметка за потенцијата на вакцината и упатството од производителот. Првата вакцинација ќе се изврши на пролет, додека втората вакцинација ќе се изврши на есен. Кај новоизведената живина вакцинацијата може да се изврши и помеѓу наведените периоди.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на њукастелската болест кај пернатата живина („Службен лист на СФРЈ” бр. 39/88).

За живината која е убиена и нештетно одстранета заради сузбивање на њукастелската болест, на сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува надоместок на штетата. Доколку живината не била вакцинирана, нема да биде исплатен надомест на штетата.

Трошоците за вакцинацијата на живината држана екстензивно (под 350 единки) во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

3.2. Класична чума кај живината (Авијарна Инфлуенца кај живината)

Во текот на 2008 година ќе се спроведе активен надзор над авијарната инфлуенца кај живината со лабораториско испитување. Дијагностичкото испитување ќе се врши согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Авијарната инфлуенца („Службен Весник на Република Македонија” бр. 82/2007). Поединостите и временските рокови за спроведувањето на активниот надзор ќе ги одреди директорот на Управата за ветеринарство со посебно упатство.

Земањето примероци и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

4. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ КОПИТАРИТЕ

4.1. Инфективна анемија кај копитарите

Серолошко испитување на крвта на копитарите ќе биде извршено:

- еднаш годишно, најдоцна до 31 септември, во сите ергели, спортски друштва и други одгледувалишта со 5 или повеќе копитари;
- при воведувањето на нови грла во одгледувалиштата наведени во алинеја 1, став 1 од оваа точка;
- кај пастувите пред припустот;
- кај кобилите пред припуштањето;
- кај сите копитари кои се носат на изложби и спортски натпревари;
- при ставањето во промет.

Лабораторискиот наод за копитарите за инфективната анемија кај копитарите во случаите од алинеите 2, 3, 4, 5 и 6 од оваа точка не смее да биде постаро од 30 дена.

Трошоците за дијагностичкото испитување на инфективната анемија кај коњите ќе биде на терет на сопствениците на животните.

4.2. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на коњите против Антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен антракс.

Коњите е дозволено да се напасуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

5. ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ КАЈ ПЧЕЛИТЕ

5.1. Американската чума на пчелиното легло

За сузбивање и искоренување на американската чума на пчелиното легло во 2008 година, задолжително ќе се изврши преглед на сите пчелни друштва на територијата на Република Македонија.

Во случај на сомнеж, сопственикот на пчелите ќе го извести надлежниот ветеринарен инспектор или ветеринарно друштво кои од сомнителните пчелни друштва на американската чума по пчелно легло, ќе земе материјал и ќе го испрати на лабораториско испитување. Прегледите со посебно внимание ќе се вршат во случаи на продажба на нуклеуси, пакетни роеви и матици кои се субвенционираат.

Трошоците за испраќање на лабораториско испитување и лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

Во случај на потврдување на болеста, ќе се применат мерките пропишани во Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на заразни болести кај пчелите („Службен Лист на СФРЈ” бр. 6/88).

За настанатата штета настаната при сузбивањето на американската чума на пчелно легло на сопственикот на пчелите, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува надоместок на штетата.

6. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ РИБИТЕ

Заради соодветен увид во епизоотиолошката состојба со болестите кај рибите во Република Македонија, во 2008 година ќе се изврши евиденција на сите рибници од стопански карактер со годишно производство над 1 тон што ја врши државниот ветеринарен инспектор со пополнување на формуларот даден во Анекс 2 кој е составен дел на оваа наредба. Евиденцијата на рибниците од стопански карактер со годишно производство над 1 тон треба да се заврши најдоцна до 1 март 2008 година.

Во текот на 2008 година на дијагностичко испитување ќе подлежат рибите од вештачките рибници и вештачките езера.

Во одгледувалиштата за пастрмки најмалку 2 пати годишно ќе се земе материјал за дијагностичко испитување на Вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките. Мострите за лабораториско испитување ќе се земаат, во рана пролет и во касна есен. Во рибниците за производство на пастрмки ќе се изврши: во периодот март-април, вирусолошко испитување на подмладокот а во декември, испитување на матичното јато (пастрмски матици) на присуство на вирусна хеморагична септикемија кај пастрмките (ВХС).

Заради докажување на заразната некроза на панкреасот кај пастрмките ќе се изврши лабораториско (вирусолошко испитување) на подмладокот во јуни, а на матичното јато во декември.

Задолжително контролно испитување на бактериски нефритис кај пастрмките ќе се изврши во пролет и на есен.

Заради контрола, сузбивање и искоренување на пролетната виремија на крапот, задолжително ќе се врши дијагностичко испитување. Редовно испитување еднаш годишно во рана пролет, ќе се врши во рибниците кои произведуваат конзумна риба, рибен подмладок како и кај одгледувачите на крап во кафезните фарми. Материјалот потребен за порибување на отворените води, реките и акумулациите, мора претходно да биде прегледан и да потекнува од фарми кои се слободни од ова болест.

Лабораториското испитување на заразна хематопоеза некроза кај пастрмките ќе се врши за матичното јато во декември, а на подмладокот во јуни.

Трошоците за дијагностичките испитувања во целост се на терет на сопствениците.

7. БОЛЕСТИ КАЈ ДИВЕЧОТ

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и националните паркови ќе ги испратат мршите од угинатиот дивеч во Факултетот за ветеринарна медицина преку ветеринарните инспектори на утврдување на причините за угинување.

7.1. Класична чума кај дивите свињи

Сите застрелани свињи, задолжително ќе се испитат на присуство на антитела на класичната чума кај свињите. Земањето мостри и дијагностичкото испитување ќе се врши согласно упатството дадено во Анекс 3 кој е составен дел на оваа наредба.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

7.2. Беснило

Сите угинати животни како и животните сомнителни на беснило задолжително ќе се достават на лабораториско испитување заради докажување или отфрлање на сомнежот.

Главата од сите одстрелани лисици и волци, запакувана согласно практикумот за земање и испраќање примероци за лабораториско испитување ќе се испрати на лабораториско испитување на Факултетот за ветеринарна медицина.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

7.3. Трихинелоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе испратат материјал за испитување (мускулен дел од дијафрагмата, дел од масетерот и/или меѓуребрена мускулатура) на присуство на трихинелоза на Факултетот за ветеринарна медицина од сите отстрелани диви свињи.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

7.4. Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза

Ловечките друштва, концесионерите на ловиштата и Националните паркови ќе ги испратат зајците угинати во ловиштето на лабораториско испитување на Туларемија, Хеморагична болест кај зајците и Миксоматоза.

Трошоците за лабораториското испитување се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

8. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ

8.1. Бруцелоза кај овците и козите

До донесувањето на Програма за сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај овците и козите ќе се спроведуваат следните мерки:

- пријавување и лабораториско испитување на сомнеж на присуство на болеста;
- дијагностичко испитување пред селење, продавање или отуѓување на било кој начин;

Позитивните овци и кози на бруцелоза по добивањето на резултатот, ќе бидат заклани од нужда или еутаназирани и нештетно одстранети. На сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), му се обезбедува надоместок на штетата.

На местото на колење/еутаназија на заболените животни ќе се изврши проверка на идентификацијата на животните и ќе се земат примероци за лабораториско испитување.

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епрувети кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 16x100. Крвните проби кои се негодни за дијагностичко испитување нема да бидат признаени за исплата.

За обновување на матичното стадо можат да се користат само овци и кози кои претходно биле тестирани со негативен резултат.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

8.2. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на овците и козите против антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен антракс.

Овците и козите е дозволено да се напакуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

8.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии кај овците и козите во 2008 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии („Службен Весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Земањето мостри и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

9. ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ КАЈ ГОВЕДАТА

9.1. Бруцелоза кај говедата

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на Бруцелозата кај говедата во 2008 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Бруцелозата кај говедата („Службен Весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

Временските рокови, дијагностичките тестови кои ќе се користат за дијагностицирање на болеста и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе бидат детализирани од директорот на Управата за ветеринарство со посебно упатство.

Вадењето крв ќе се врши во нови, стаклени епрувети кои се тенкослојни, антихемолитични со димензии 16x100. Крвните проби кои се негодни за дијагностичко испитување нема да бидат признати за исплата.

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Вадењето на крв и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

9.2. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на говедата, против антраксот ќе се изврши најдоцна до 30 април, согласно упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е востановен антракс.

Говедата е дозволено да се напакуваат во заразените подрачја само доколку се вакцинирани и доколку од вакцинацијата прошло најмалку 2 недели.

Ново внесените животни, животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат условите пропишани од производителот на вакцината.

Трошоците за вакцинацијата против антраксот во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

9.3. Трансмисивни спонгиоформни енцефалопатии

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии кај говедата во 2008 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на Трансмисивните спонгиоформни енцефалопатии („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Земањето мостри и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

9.4. Туберкулоза

Мерките за пратењето, контролата и искоренувањето на туберкулоза кај говедата во 2008 година ќе се вршат согласно Програмата за сузбивање и искоренување на туберкулоза кај говедата („Службен весник на Република Македонија” бр. 22/2007).

Временските рокови и другите поединости во спроведувањето на мерките од програмата ќе бидат детализирани од директорот на Управата за ветеринарство со посебно упатство.

На сопственикот на животните, согласно став 3, член 49 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), за одземените позитивни грла му се обезбедува надоместок на штетата.

Трошоците за дијагностичкото испитување (единечен интракутан тест) се на терет на Програмата за здравствена заштита на животните во 2008 година во висина од 50%. Компаративниот интракутан тест и лабораториските претраги во целост се на терет на Програмата за користење на средствата за здравствена заштита на животните во 2008 година.

Член 2

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Како една од мерките за сузбивање и искоренување на заразните болести кај животните, ветеринарното друштво ќе врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во објектите и дворовите за одгледување на животни каде се појавила болест, согласно решение од државниот ветеринарен инспектор.

Член 3

Идентификација и регистрација на преживарите

Заради контрола на движењето и здравствената состојба на преживарите во 2008 година ќе се врши идентификација и регистрација на говедата, овците и козите. Идентификацијата и регистрацијата на говедата ќе започне во јануари 2008 година и ќе се врши во текот на целата година. Со идентификацијата и регистрацијата ќе биде опфатено целосно ажурирање на движењето на сите категории на говеда, регистрација на нови одгледувалишта на говеда и одјавување на непостоечки одгледувалишта. Започнувањето со идентификацијата и регистрацијата на малите преживари (овци и кози) ќе биде детализирано од страна на директорот на Управата за ветеринарство. Со идентификацијата и регистрацијата на малите преживари ќе бидат опфатени репродуктивните грла на овци и кози, како и регистрација на нови одгледувалишта на овци и кози.

Член 4

Институција која ќе го врши лабораториското испитување

Лабораториските испитувања предвидени со оваа наредба, согласно член 11 и 114 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007) ќе ги извршува Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје, кој за оваа активност има склучено Договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство за спроведување на лабораториското испитување.

Член 5

Ветеринарни друштва кои ќе ги спроведуваат мерките согласно оваа наредба

Мерките предвидени со оваа наредба ги извршуваат ветеринарните друштва кои согласно член 90 од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 28/98), член 41 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007) и член 21 од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04) имаат

склучено Договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за ветеринарство за спроведување на превентивните активности. За извршување на мерките, се плаќа надоместок определен со договорот.

Член 6

Вакцини, лекови и помошни лековити средства

Вакцините, лековите и помошните лековити средства кои се користат за спроведување на мерките од оваа наредба треба да бидат регистрирани во Република Македонија.

Член 7

Водене евиденција и известување за спроведените активности

Крвта и другиот материјал кој ветеринарното друштво ги испраќа на лабораториско испитување мора да биде пропратено со Формуларот за лабораториско испитување, даден во Анекс 4 кој е составен дел од оваа наредба. Факултетот за ветеринарна медицина, ги прима примероците за лабораториско испитување, само доколку истите се пропратени со Формуларот за лабораториско испитување.

Факултетот за ветеринарна медицина води компјутерска евиденција за извршените лабораториски анализи согласно методологијата на „Лабораторискиот Информативен Систем”. Факултетот за ветеринарна медицина резултатите од извршените лабораториски анализи ги доставува до Управата за ветеринарство, надлежните ветеринарни инспектори и ветеринарните друштва кои ги доставиле примероците веднаш по електронски пат и најдоцна за 72 часа по писмен пат.

Ветеринарните друштва, кои ги извршуваат активностите утврдени со оваа наредба, ги пријавуваат до надлежниот ветеринарен инспектор на месечно ниво, најдоцна до 5-ти наредниот месец. Формуларите за пријава на извршените активности согласно оваа наредба се дадени во Анекс 5 кој е составен дел на оваа наредба. Во случај на појава на заразни болести, пријавувањето мора да се изврши веднаш. Проценката на бројот на животни по населени места ќе се изврши согласно Формуларот за проценка на бројот на животни по населени места кој е даден во Анекс 6. Проценката на бројот на животни треба да се заврши најдоцна до 1 март 2008 година.

За сите активности кои се извршени согласно оваа наредба, ветеринарното друштво ќе пополни „Потврда за извршените активности” во три примероци од кои по една за сопственикот на животните, надлежниот ветеринарен инспектор и ветеринарното друштво. Обликот на Потврдата за извршените активности е даден во Анекс 7 кој е составен дел на оваа наредба.

Доколку сопственикот на животните одбие спроведување на некои од наредените мерки во неговото одгледувалиште, ветеринарното друштво за тоа ќе го известат надлежниот ветеринарен инспектор со пополнување на Формуларот за пријава за одбивање за спроведување на наредените мерки. Обликот на пријавата е дадена во Анекс 8 кој е составен дел на оваа наредба.

За секоја извршена активност поврзана со системот за идентификација и регистрација на животните, ветеринарното друштво е должно податоците да ги внесе во компјутерската база на податоци во рок од 5 дена по приемот на податоците. За секоја задолжена ушна маркица ветеринарното друштво е должно да води евиденција. За секоја аплицирана ушна маркица, ветеринарното друштво ќе пополни Потврда за обележување потпишана од одгледувачот и од лицето кое ја аплицирало маркицата. Потврдата за обележување е дадена во Анекс 9 кој е составен дел на оваа наредба.

Ветеринарното друштво е должно да ги доставува документите од системот за идентификација и регистрација на животните до одгледувачот, документи за движење, регистар на одгледувалиште, во рок од најмногу 10 дена од приемот на истите. Ветеринарното друштво е овластено да го издава привремениот документ за движење во име на Управата за ветеринарство.

Секоја промена на податоците за одгледувалиштата на говеда (нови или веќе регистрирани) ќе се евидентираат во Прашалник за попис на одгледувалишта на говеда, даден во Анекс 10. Истиот ќе го достави во Управата за ветеринарство во рок од 5 дена по попишувањето.

Говедата кои подлежат на дијагностичко испитување мора да бидат трајно обележани и регистрирани според Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 69/04).

При издавање на Уверение за здравствена состојба на говедата, ветеринарното друштво е должно да го внесе и бројот на ушната маркица.

Говедата, овците и козите кои подлежат на дијагностичко испитување треба да бидат обележани со ушни маркици.

Член 8 Завршни одредби

Оваа наредба влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.11-305/1
10 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

Анекс 1

ФОРМУЛАР ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ФАРМА ЗА ЧУВАЊЕ НА ЖИВИНА (над 350 единици)

Назив на фирмата или име и презиме на сопственикот на фармата	
Адреса	
телефон/факс	
даночен број или ЕМБГ	

Карактеристики на објектот	
Населено место	
Епизоотиолошка Единица	
Капацитет (бр. на единици)	
Производство (бр. на единици)	
Колку објекти од ваков тип има на таа локација	
Начин на чување (поден, кафезен)	
Намена на објектот (за бројлери, несилки, родителски парови)	

Анекс 2**ФОРМУЛАР ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РИБНИЦИ (производство над 1 тон)**

Назив на фирмата или име и презиме на сопственикот на рибникот	
Адреса	
телефон/факс	
даночен број или ЕМБГ	

Податоци за рибникот	
Населено место	
Епизоотиолошка Единица	
Капацитет	
Искористеност	
Тип на рибник (топловоден или ладноводен)	
Колкава водена површина	
Начин на чување (слободни, кафезен)	
Намена на објектот (за тов, репродукција)	
Вид на риби	
Во кои водотеци се испушта водата од рибникот	

Анекс 3**План за дијагностичко испитување на дивите свињи на присуство на Класичната чума кај свињите**

Со испитувањето ќе бидат опфатени сите отстрелани диви свињи како и пронајдените мрши од диви свињи.

Лабораториското испитување ќе се врши на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје.

Материјал за дијагностика

Од живи - цела крв или серум (детекција на антитела), а од мртви детекција на вирусот или антиген во примероци од органи (тонзили, слезена, бубрег, лимфни јазли или дистални делови од илеумот). Од мрши зафатени со автолиза се зема цела цевчеста коска или градната коска.

Дијагностички постапки

За детекција на антигенот се користи директен тест на флуоресцентни антитела (ФАТ), ЕЛИСА - сендвич со двојни антитела и ПЦР.

Анекс 4

ФОРМУЛАР ЗА ЛАБОРАТОРИСКО ИСПИТУВАЊЕ

Број: Од пропратно писмо:

НАПОМЕНА: Сите барани информации во формуларот мора да се впишат, во спротивно мострата и формуларот нема да бидат примени од лабораторијата. Да се употреби посебен формулар за секој сопственик поодделно.

1. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИКОТ НА ЖИВОТНИТЕ

ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ										ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ									
НАЗИВ										ИМЕ									
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ										ТАТКОВО ИМЕ									
ЕДБ										ПРЕЗИМЕ									
ТЕЛЕФОН										ЕМБГ									
ТЕЛЕФОН					АДРЕСА					НАСЕЛЕНО МЕСТО									

2. ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВОТНИТЕ

2.1 Датум на земањето на мострите.....

[illegible]

2.2 Локација на животните

НАСЕЛЕНО МЕСТО

.....

ЕПИЗООТИОЛОШКА ЕДИНИЦА

2.3 Начин на одгледување

☐	Екстензивен
☐	Интензивен
<i>/означи еден/</i>	

2.4 Ново внесени животни во стадото/дворот

☐ Не

☐ Да

_____ /месец/ _____ /година/

/означи еден/

3. ПРИЧИНА ЗА ЛАБОРАТОРИСКОТО ИСПИТУВАЊЕ

☐ ГОДИШНА НАРЕДБА или ☐ ДРУГО _____ ☐ Прво тестирање ☐ Ретестирање <i>/означи еден/</i>	☐ ПОТВРДА НА БОЛЕСТ или ☐ ДРУГО _____ Датум на прв случај _____ Дали животните биле вакцинирани? ☐ Не ☐ Да _____ <i>/означи еден/ /месец/ /година/</i>
--	---

ЗБИРНИ ПОДАТОЦИ ЗА ЖИВОТНИТЕ
(во стадото, објектот, дворот)

Вид	Опфатени	Вкупно

ПРИСУТНИ ЖИВОТНИ
(во стадото, објектот, дворот)

Вид	Во ризик	Заболени	Пцовисани

4. АНАМНЕСТИЧКИ ПОДАТОЦИ, КЛИНИЧКИ ЗНАЦИ И ОБДУКЦИСКИ НАОД

* Дали е животното третирано со ☐ антибиотици, одн. ☐ антихелминтици. Доколку е, кога последен пат?.....

* Доколку мострата потекнува од пцовисано животно, внесете го датумот на пцовисување..... /ден и месец/.....

5. КОМЕНТАР

[illegible]

ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЖИВОТНИТЕ Бр. _____,
ОД ФОРМУЛАР ЗА Лаб.Испит. Бр. _____,
ПРОПРАТНО ПИСМО Бр. _____.

НАПОМЕНА: Да се употреби посебен лист за секој вид на животно и вид на мостра пооделно.

- ☐ Овца
- ☐ Коза
- ☐ Говедо

☐ Свиња
☐ Коњ
☐ Куче

☐ Мачка

☐ Пчели

☐ Живина _____

☐ Дивеч _____

☐ Риби _____

☐ Друго _____

☐ Крв / Серум ☐ Струготини од кожа ☐ Органи (наведи ги) _____
☐ Млеко ☐ Цвечеста коска _____
☐ Цела мрша ☐ Абортиран плод _____
☐ Измет ☐ Брис од _____ ☐ Друго _____

☐ Во свежа состојба
☐ Разладена на +4°C
☐ Смрзната
/означи едно/

10. НА КОЈА БОЛЕСТ
ДА СЕ ИСПИТААТ
МОСТРИТЕ:

  	 

ОЗНАКИ ЗА ПОЛ: **М**-машки, **Ж**-женски

ОЗНАКИ ЗА СТАРОСТ: Г-години, М-месеци, Д-денови

[illegible][illegible][illegible]

12. ИСПРАКАЧ: _____

Анекс 5

Ветеринарно друштво _____

Извештај за извршени активности по фактура бр. _____ во месец
_____ година

Населено место _____

Активност _____

Ред. бр.	Име и презиме на сопственикот	Број на животни
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
Вкупно		

Управител:

(име и презиме)_____
(своерачен потпис)

Анекс 5

Извештај за извршени активности туберкулоза и бруцелоза

Месец _____

Ветеринарно друштво _____

Фактура бр. _____

Населено место _____

Ред бр.	Име и презиме на сопственикот	ID на одгледувалиште	Број на тестирани говеда	
			Туберкулоза	Бруцелоза
1				
2				

Вкупно _____

Анекс 6

До:
 Министерство за земјоделство,
 шумарство и водостопанство
 Управа за ветеринарство
 Ветеринарна инспекција
 Подрачна единица на МЗШВ

Ветеринарно друштво

(назив на Ветеринарното друштво)

(адреса)

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВА НА БРОЈ НА ЖИВОТНИ

Јас, долу потпишаниот _____ Директор на Ветеринарното друштво _____ потврдувам дека бројот на животните кои се прикажани во овој формулар по мое знаење одговара на вистинската состојба.

Епизоотиолошко подрачје	_____
Епизоотиолошка единица	_____
Населено место	_____

Број на животни

чапункари				Копитари			
говеда		биволи		Коњи		магариња	
овци		кози		Мазги		мулиња	
свињи							
перната живина				други видови животни			
кокошки		мисирки		кучиња		мачки	
гуски		шатки		Зајаци		куникули	
				кошници пчели		риби во рибници	

Забелешка: Задолжително е пријавувањето на бројот на говедата, овците, козите, свињите, коњите, кучињата и кокошките. Бројот на другите видови животни треба да се пријави доколку за тоа има податоци.

Во _____

Дата _____ година

Директор на Ветеринарно друштво

Место за печат
на
Ветеринарното
друштво

(име и презиме)

(своерачен потпис)

Анекс 7

(назив на Ветеринарното друштво)

Бр. _____

(адреса)

: _____

ПОТВРДА бр: _____
(за извршени услуги)

Вид на услуга	Болест	Вид на животни	Вкупен број на животни

На сопственикот _____, од населеното место
(име и презиме)

_____, епизоотиолошка единица _____

Извршена на на ден _____ 2008 година

(потпис на сопственикот)

Извршил: _____
(потпис)

Анекс 8

ПРИЈАВА бр: _____
(за одбивање за извршување наредени мерки)

На ден _____ 2008 година, ветеринарното друштво

_____ беше одбиено од одгледувачот
(назив на ветеринарното друштво)

_____ од населено место/адреса
(име и презиме)

_____, епизоотиолошка единица

_____ да ги изврши наредените мерки

_____, предвидени со Годишната наредба.

Причините за одбивањето се :

Забелешки :

Одговорно лице од ветеринарното друштво:

(потпис)

Анекс 9

ИР/ПО/01	Потврда за обележување
Број на ушната маркица на говедото	
МК	
РБО	
Датум на обележувањето	
_____ Потпис на одгледувачот	
_____ ИД број и потпис на обележувачот	

Анекс 10



Република Македонија
 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 Управа за ветеринарство

№ 100000

Прашалник за попис на одгледувалишта за говеда

Организација

Код

Попишувач

(Број од идентификациска картичка)

Датум на попишувањето

Ден Месец Година

1. Одгледувач

☐ Г-дин ☐ Г-фа ☐ Организација

Име:

Татково име:

Презиме:

Улица и број:

Населено место:

Поштенски број: Тел. бр.

Единствен матичен/даночен број:

Број на одгледувачот од Пилот проект:

2. Податоци за одгледувачот

Префериран јазик на издадените документи

☐ Македонски
 ☐ Двојазични (Македонски&Албански)

Тип

☐ Одгледувач
 ☐ Трговец

Адресата на одгледувачот е различна од адресата на одгледувалиштето

☐ Не ☐ Да

Ако Да: Пополни дел 3 од дополнителен прашалник

Број на говеда

Членство во здружение на одгледувачи

☐ Не ☐ Да

Користење на компјутер

☐ Не ☐ Да

3. Други одгледувалишта на одгледувачот

☐ Не ☐ Да

Адреса:

Населено место:

Поштенски број:

4. Употреба на селски пасишта

☐ Не ☐ Да

Име на пасиштето:

Сезона на напасување од:

Ден Месец
Ден Месец

Поштенски број:

Населено место:

5. Употреба на планински/летни пасишта

☐ Не ☐ Да

Име на пасиштето:

Сезона на напасување од:

Ден Месец
Ден Месец

Поштенски број:

Име на локацијата:

6. Потврда на дадените податоци

Потпис на попишаниот

Потпис на попишувачот

Забелешки

152.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр. 135/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА
НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ
КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ВО ЗАКУП И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ
НА ГОЛЕМИНАТА НА ПОВРШИНАТА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО
ЗЕМЈИШТЕ КОЕ МОЖЕ ДА СЕ ДАДЕ ПОД ЗАКУП**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат поблиските критериуми за избор на најповолен понудувач на земјоделско земјиште во државна сопственост кое може да се даде во закуп и определување на големината на површината на земјоделското земјиште кое може да се даде под закуп.

Член 2

Изборот на најповолен понудувач при спроведена постапка за давање на земјоделско земјиште во државна сопственост во закуп се врши врз основа на највисока понудена годишна закупнина по хектар.

Во случај кога е понудена еднаква годишна закупнина по хектар, предност добива понудата на понудувачот која во бизнис планот содржи поголем број на планирани вработувања односно вработени во однос на бараната површина.

Член 3

По исклучок од член 2 на овој правилник кога предмет на давање во закуп е земјоделско земјиште во државна сопственост со максимална површина помала од 10 хектари, што може да ја добие еден понудувач по јавен оглас во однос на понудените катастарски парцели, се врши избор на најповолен понудувач врз основа на:

- одалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на земјоделското земјиште кое се нуди на огласот - 60 бодови.

- понудена годишна закупнина по хектар - 40 бодови.

Критериумот од став 1 алинеја 1 на овој член значи дека одалеченоста на местото на живеење, односно седиштето на понудувачот во однос на катастарската парцела што се објавува се наоѓаат во иста катастарска општина.

Критериумот од став 1 алинеја 2 од овој член се бодира согласно формулата - понудената годишна закупнина по хектар поделена со највисоката годишна закупнина по хектар, помножена со максималниот број на бодови кои можат да се добијат согласно овој критериум при што:

$$C = (X / X_{\text{мац}}) \text{ и } 40$$

C - број на бодови

X - понудената закупнина

X_{мац} - највисока понудена закупнина

Во случај на постапка согласно овој член, максималната површина на која може да аплицира еден понудувач не може да биде поголема од 10 хектари, ниту помала од големината на една катастарска парцела.

Член 4

Големината на површината на земјоделско земјиште во државна сопственост која може да се даде во закуп на еден учесник во спроведени постапки по пат

на јавен оглас се утврдува врз основа на материјално-техничката опременост на понудувачот по еден хектар во моментот на поднесувањето на пријавата и бројот на планирани вработувања односно вработени според бизнис планот.

Под материјално-техничката опременост во смисла на став 1 од овој член, се подразбира трактор како основно средство за обработка на земјоделско земјиште во сопственост на понудувачот заради што треба да достави соодветен доказ (сообраќајна дозвола, фактура, договор за купопродажба заверен на нотар, правосилна судска одлука или акт на друг надлежен орган).

Големината на површината на земјоделското земјиште во државна сопственост за која може да се поднесе пријава и која може да се даде под закуп на еден учесник, се утврдува врз основа на минимално материјално-техничката опременост на понудувачот и бројот на планирани вработувања односно вработени според бизнис планот и тоа:

- за површини до 15ха - најмалку 1 трактор од лесна категорија (до 80 KW) и најмалку еден планиран вработен во редовен работен однос;

- за површини до 30ха - најмалку 2 трактори од лесна категорија или најмалку 1 средна (од 80-120 KW) и најмалку 2 планирани вработени во редовен работен однос;

- за површини до 50ха - најмалку 4 трактори од лесна категорија или најмалку 2 средна или најмалку 1 тешка (над 120 KW) и најмалку 4 планирани вработени во редовен работен однос;

- за површини до 50ха бројот/капацитетот на механизацијата сразмерно да расте со големината на површината која ќе се обработува и на секој 15 хектари планирано по еден вработен во редовен работен однос.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-274/1
9 јануари 2008 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

153.

Врз основа на член 16 став 5 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија” бр. 135/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА РАЗМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за размена на земјоделско земјиште и потребната документација.

Член 2

Барањето за размена на земјоделско земјиште се поднесува во 2 примерока во писмена форма на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од член 2 на овој правилник се приложува следната документација:

1. За физички лица - копија од важечка лична карта или патна исправа.

За правни лица - тековна состојба на правното лице издадена од Централниот регистар на Република Македонија не постара од 1 месец.

2. Имотен лист не постар од 1 месец или поседовен лист со доказ за сопственост (договор за купопродажба, договор за дар, договор за размена, договор за доживотна издршка, договор за отстапување на имот за време на живот, правосилна судска одлука, правосилен акт од државен орган на управата).

3. Скици за местоположбата на земјоделското земјиште кое е предмет на размена, издадени од Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар во општината каде што се наоѓа земјоделското земјиште.

4. Решение за утврдената пазарна вредност на земјоделското земјиште кое е предмет на размена издадено од општината каде што се наоѓа земјоделското земјиште.

5. Потврда од надлежниот основен суд дека врз земјоделското земјиште во сопственост на барателот нема засновано заложно право, доколку како доказ за сопственост се доставува поседовен лист.

6. Изјава заверена од нотар дека во случај кога државното земјоделско земјиште има пониска пазарна вредност од сопственото кое е предмет на размена, нема да бара надомест за разлика во вредноста.

Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија заверена од нотар.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-274/2
9 јануари 2008 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

ПРИЛОГ

Таксена марка

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Сектор за регистрирање и управување со земјоделско земјиште

Б А Р А Њ Е

за размена на земјоделско земјиште

Од _____
Со стан/седиште на улица _____ број _____
Место _____ Телефон _____ Мобилен _____.

Барам да се изврши размена на земјоделско земјиште во моја сопственост и тоа во КО _____ на КП бр. _____ на место викано _____ катастарска класа _____ катастарска култура _____ површина _____ м2, заведено во имотен/поседовен лист бр. _____ издаден на ден _____ под бр. _____ од _____ со земјоделско земјиште во државна сопственост и тоа во КО _____ на КП бр. _____ на место викано _____ катастарска класа _____ катастарска култура _____ површина _____ м2.

Дата _____

БАРАТЕЛ,

Име и презиме

154.

Врз основа на член 54 став 3 од Законот за земјоделско земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛА-
КАЊЕ НАДОМЕСТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ И ПОТРЕБНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште и потребната документација.

Член 2

Барањето за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште се поднесува во 2 примерока во писмена форма на образец кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште од член 2 на овој правилник се приложува следната документација:

1. За физички лица - копија од важечка лична карта или патна исправа,

За правни лица - тековна состојба на правното лице издадена од Централниот регистар на Република Македонија, не постара од 1 месец.

2. Имотен лист не постар од 1 месец или поседовен лист со доказ за сопственост (договор за купопродажба, договор за дар, договор за размена, договор за доживотна издршка, договор за отстапување на имот за време на живот, правосилна судска одлука, правосилен акт од државен орган на управата).

3. Извод од Урбанистички план за катастарската парцела на која ќе се гради објектот.

4. Идеен или Урбанистички проект за објектот.

Потребната документација од став 1 на овој член се доставува во оригинал или во фотокопија заверена од нотар.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-274/3
9 јануари 2008 година
Скопје

Министер за земјоделство
шумарство и водостопанство,
Ацо Спасеноски, с.р.

ПРИЛОГ

Таксена марка

**ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
Сектор за регистрирање и управување
со земјоделско земјиште**

**БАРАЊЕ
за ослободување од плаќање надоместок за трајна пренамена**

Од _____
со стан/седиште на улица _____ број _____
место _____
Телефон _____ мобилен _____.

Барам да бидам ослободен од плаќање надоместок за трајна пренамена на
земјоделско земјиште за изградба на објект:

во КО _____ на КП број _____ на место викано/улица _____
површина _____ м², заведено во имотен/поседовен
лист бр. _____ издаден на ден _____ под бр. _____
од _____.

Дата

БАРАТЕЛ

Име и презиме

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**156.**

Врз основа на член 19 став 4 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ИЗДАВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРЕДИЗВОЗНО
ИНФОРМИРАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на издавање на образецот за предизвозно информирање.

Член 2

Министерство за здравство испраќа предизвозно информирање во земјата наведена како крајна дестинација преку образец за мултилатерално известување за прекурзори во кој се содржат контакт податоци за институцијата до која е упатено известувањето (одговорната институција во земјата увозник), податоци за датумот на извоз, итинерерот на движење (транспортниот пат), видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал, податок кој упатува дали мултилатерално известување се однесува на: една извозна операција или повеќе извозни операции, името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски симбол) и HS-број, краен примач (име, адреса, телефон и факс) и други забелешки.

Образецот на мултилатерално известување за хемикалии е даден во прилог 1 на овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Образецот за мултилатерално известување за прекурзори се испраќа до земјата увозник три работни дена по поднесувањето на апликацијата за извоз од страна на операторот. Министерството за здравство го испраќа образецот по факс и по електронска пошта согласно листите на земји кои бараат да бидат известени за планираниот извоз на прекурзори од Република Македонија на нивна територија.

По изминување на пет работни дена од кога е упатено предизвозно информирање, независно дали е добиен одговор од земјата увозник, доколку се исполнети условите од Законот за прекурзори, се издава одобрението за извоз на прекурзорот.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-35/1
3 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
Имер Селмани, с.р.

Прилог 1**Мултилатерално известување за хемикалии**

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Republic of Macedonia МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО Ministry of Health Мултилатерално известување за прекурзори Multilateral precursors reporting notification		
1. ДО (надлежен орган во земјата која се известува): 1. Action addressee (responsible institution in the notification country):		
2. Дополнителна адреса: (друг надлежен орган, или меѓународна организација која се известува) 2. Additional addressee: (other responsible institution, international organization interested to be notified)		
3. Дополнителна адреса 3. Additional addressee:		
4. Име 4.Name	5. Надлежен орган(име и адреса) 5. Agency (name and address)	6. Држава 6. Country
7. Телефон 7.Telephone	8. Факс 8. Fax	9.Е-маил 9.E-mail
10. Потпис и датум 10. Signature and date:		
11. Во случај да не добиеме одговор во период од ____ дена оваа пратка ☐ ќе биде ☐ нема да биде одобрена. 11. This shipment ☐ WILL ☐ WILL NOT proceed if a reply is not received within ____ days		

12. Дали Вашата канцеларија се согласува со пратката ☐ да ☐ не ☐ потребни се дополнителни информации

12. Does your office have any objection to this shipment? ☐ Yes ☐ No ☐ Further inquiries required

Доколку е означено ДА, Ве молиме прецизирајте ги причините

If YES, please provide details and reasons.

Дел А

Part A

Ова мултилатерално известување се однесува на:

This Multilateral chemical reporting notification covers:

☐ една извозна операција /One export operation, or

☐ неколку извозни операции кои треба да се извршат во определен временски период (од _____ до _____)

several export operations to be carried out within specific time frame (beginning: _____ end: _____)

13. Име на прекурзор 13. Name of scheduled substance	14. Количина и тежина Quantity and weight	15. CAS и HS број/ CN code
16. Земја извозник 16. Exporting country	17. Место на излез 17. Point of exit	18. Датум на излегување 18. Departure date
19. Земја увозник 19. Importing country	20. Место на влез 20. Point of entry	21. Проценет ден на пристигнување 21. Estimated arrival date
22. Транспортен пат (вклучувајќи и слободни зони и крајна дестинација) Transshipment route (including Free zones and final destination)		23. Начин на транспорт: 23. Means of transport
24. Увозник (име, адреса, телефон и факс) 24. Importer (Name, Address, Tel. and Fax)		
25. Број на увозната/извозната дозвола 25. Import/Export Authorization number		
26. Краен примач (име, адреса, телефон и факс) 26. Ultimate consignee (name, address, tel. and fax)		
27. Други забелешки 27. Other remarks:		

ДЕЛ Б

Part B

32. Извозник, производител или снабдувач (име, адреса, телефон и факс)

32. Exporter, manufacturer or supplier (name, address, tel. and fax)

33. Посредник (име, адреса, телефон и факс)

33. Intermediaries (name, address, tel. and fax)

34. Компанија која го врши транзитот/транспортот (име, адреса, телефон и факс)

34. Transit companies (name, address, tel. and fax)

35. Податоци за транспортот (број на лет, возило и сл)

35. Transportation details (flight No/ vessel, etc)

157.

Врз основа на член 12 став 5 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ
ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ НА ОПЕРАТОРИТЕ
КОИ ВРШАТ ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат податоците кои треба да ги содржи годишниот извештај на операторите кои вршат промет со прекурзори.

Член 2

Годишниот извештај кој операторите треба да го достават до Министерството за здравство треба да ги содржи следните податоци:

1. името на прекурзорот (концентрацијата, доколку не е 100%),

2. мерната единица согласно член 3 и 4 од овој правилник,

3. пописна листа (состојба) од 1 јануари за годината за која се поднесува извештајот,

4. произведените количини во годината за која се поднесува извештајот,

5. преглед на набавените количини од домашни добавувачи во тековната година според добавувачот, намена и приближни потребни количини за соодветната намена,

6. преглед на увезени количини од трети земји во годината за која се поднесува извештајот/тековната година, намена и приближни потребни количини за соодветната намена,

7. Вкупна количина која била на располагање на подносителот на извештајот во текот на годината (збир од 3+4+5+6),

8. Вкупна количина употребена или преработена, со преглед според видот на производот или областа на примена,

а. употребена од друг оператор врз основа на договор за преработка,

б. сопствена употреба,

ц. на располагање/ за продажба, друго,

9. Количини на прекурзори добиени и употребени за преработка според договор(употреба за цели поинакви од сопствена употреба),

10. Количини продадени во земјата во периодот за кој се поднесува извештајот/за тековната година,

11. Количини извезени во трети земји заради продажба,

12. Количини добиени од заплена,

13. Вкупно употребени количини (8+10+11+12)

14. Попис/состојба на 31 декември од годината (7-13).

Член 3

При поднесувањето на извештајот, операторот ги користи следните мерни единици:

- 1, фенил 2-пропанон, литар;
- N-ацетил антранилна киселина, килограм;
- Изосафрол (цис и транс), литар;
- 3,4-Метилен диокси-фенил пропан-2-он, грам;
- Пиперонал, литар;
- Сафрол, килограм;
- Ефедрин, килограм;
- Псеудоефедрин, килограм;
- Норефедрин, килограм;
- Ергометрин, грам;

- Ерготамин, грам;
- Лисергинска киселина, грам;
- Анхидрид на оцетна киселина, литар;
- Фенил оцетна киселина, килограм;
- Антранилна киселина, килограм;
- Пиперидин, литар;
- Калиум перманганат, килограм;
- Сулфурна киселина, литар;
- Хлороводородна киселина, литар;
- Толуен, литар;
- Етил етер, литар;
- Ацетон, литар.

Солите, стереоизмерите на наведените супстанции, препарати кои ги содржат наведените супстанции, смеси и количините на природни супстанции, доколку нивното постоење е можно и се сметаат за прекурзори, исто така, треба да биде наведено користејќи ги наведените мерни единици.

Член 4

Доколку операторот поседува количини на прекурзори од заплена во облик на течност нивните количини се пресметуваат во килограми со користење на следните конвертирачки фактори

Супстанција	Конвертирачки фактор (од килограми во литри)
Анхидрид на оцетна киселина	0.926
Ацетон	1.269
Етил етер	1.408
Хлороводородна киселина (39.1% раствор)	0.833
Изосафрол	0.892
3,4-Метилен диокси-фенил-2-пропанон	0.833
Метил етил кетон	1.242
1-Фенил-2-пропанон	0.985
Сафрол	0.912
Сулфурна киселина(концентриран раствор)	0.543
Толуен	1.155

Член 5

Количината на прекурзор употребена за одрени процеси кои се од доверлив карактер (синтези во производствен процес) операторот ја наведува во извештајот со назнака доверливо.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 15-35/1
3 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
Имер Селмани, с.р.

158.

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВАТА
ЗА КОНКРЕТНА НАМЕНА НА ПРЕКУРЗОРОТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на изјавата за конкретната намена на прекурзорот која ја поднесува крајниот корисник.

Член 2

Изјавата за конкретната намена на прекурзорот содржи податоци кои се однесуваат на регистрациониот број на решението за вршење на дејност, податоците за операторот од кого е нарачан прекурзорот, името на прекурзорот, потребната количина и конкретната намена за производствениот процес, името на прекурзорот, количината, временски период кога ќе биде искористена количината, CAS (хемиски симбол) и HS-број, потврда дека прекурзорот нема да биде препродаен или на поинаков начин доставен на други корисници.

Обрасците на Изјавите за конкретната намена на прекурзорите од прва, втора и трета категорија се дадени во прилогот 1 на овој правилник и се негов составен дел.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 15-35/1
3 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
Имер Селмани, с.р.

Прилог 1

Изјава на крајниот корисникот за конкретната намена на прекурзорот од категорија 1	
Јас/Ние	
Име	_____
Адреса:	_____

Број на решение за регистрација/дозвола	_____
издадено на	_____ од _____
	(Име и адреса на надлежниот орган)

Со важност до	_____
извршивме нарачка од	
име	_____
адреса	_____

на следните супстанции:	
опис	_____

CAS и HS код	_____ количина _____
Супстанцијата ќе биде употребена исклучиво за	_____

Ние потврдуваме дека горенаведената супстанцијата нема да биде пре-продадена или на поинаков начин доставена на други корисници.	
Потпис	_____ Име _____
	(со големи букви)
Позиција	_____ Датум _____

Изјава на крајниот корисникот за конкретната намена на прекурзорот од **категорија 2**
(индивидуална трансакција)

Јас/Ние

Име _____

Адреса: _____

Број на решение за регистрација/дозвола _____

издадено на _____ од _____
(Име и адреса на надлежниот орган)

Со важност до _____

извршивме нарачка од

име _____

адреса _____

на следните супстанции:

опис _____

CN код _____ количина _____

Супстанцијата ќе биде употребена исклучиво за _____

и претставува количина која вообичаено е доволна за _____ месеци

Ние потврдуваме дека горенаведената супстанцијата нема да биде пре-продадена или на поинаков начин доставена на други корисници..

Потпис _____ Име _____

(со големи букви)

Позиција _____ Датум _____

Изјава на крајниот корисникот за конкретната намена на прекурзорот од **категорија 3**
(индивидуална трансакција)

Јас/Ние

Име _____

Адреса: _____

Број на решение за регистрација/дозвола _____

издадено на _____ од _____

(Име и адреса на надлежниот орган)

Со важност до _____

извршивме нарачка од

име _____

адреса _____

на следните супстанции:

опис _____

CN код _____ количина _____

Супстанцијата ќе биде употребена исклучиво за _____

и претставува количина која вообичаено е доволна за _____ месеци

Ние потврдуваме дека горенаведената супстанцијата нема да биде пре-продадена или на поинаков начин доставена на други корисници.

Потпис _____ Име _____

(со големи букви)

Позиција _____ Датум _____

159.

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊАТА ЗА ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И ТРАНСПОРТ НА ПРЕКУРЗОРИ И ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛИТЕ ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ, ТРАНЗИТ И ТРАНСПОРТ НА ПРЕКУРЗОРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори.

Член 2

Барањето за извоз на прекурзорите наведени во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:

- името и адресата на извозникот, увозникот во трета земја, како и на секој друг оператор вклучен во извозните операции или пратки, и на крајниот примач,
- името на прекурзорот како што е наведено во член 3 од законот за прекурзори, и во случај на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ,
- податоци за транспортните аранжмани, како што се: очекувано време на испраќање, начин на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската декларација, и доколку е тоа можно, податоци за начинот на транспорт, распоредот, очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува,
- во случај кога државата извозник издава извозна дозвола, се приложува и копија од дозволата издадена од земјата корисник,
- бројот на издадената дозвола за вршење на дејност.

Член 3

Барањето за увоз на прекурзорите наведени во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:

- име и адреса на увозникот, на извозникот од трета земја, и на секој вклучен оператор, како и на крајниот примач,
- името на прекурзорот како што е наведено во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори, или во случај на смеса или природен производ неговото име, и CAS и HS кодот составен од осум броја, и името на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ,
- количината и тежината на прекурзорот и во случај на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ,
- доколку се достапни, податоци за транспортот, како што е начинот на транспорт, датумот и местото на влез во земјата и
- бројот на дозволата за вршење на дејност,
- името и адресата на извозникот, увозникот во трета земја, секој друг оператор вклучен во извозните операции или пратки, и на крајниот примач,
- името на прекурзорот како што е наведено во член 3 од законот за прекурзори, и во случај на смеса или природен производ, количината, тежината и доколку е тоа можно, процентот на прекурзорот кој се содржи во смесата или природниот производ,
- податоци за транспортните аранжмани, како што се очекувано време на испраќање, методот на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската декларација, и доколку е тоа можно, податоци за начинот на транспорт, распоредот, очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува,

- во случај кога државата извозник издава извозна дозвола, се приложува и копија од дозволата издадена од земјата корисник,
- бројот на издадената дозвола за вршење на дејност.

Член 4

Барањето за транспорт/транзит на прекурзорите наведени во член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори треба да ги содржи следните податоци:

- име и адреса на правното лице кое го врши транспортот, увозникот, на извозникот од трета земја, и на секој вклучен оператор, како и на крајниот примач,
- податоци за транспортните аранжмани, како што се: очекувано време на испраќање, начин на транспорт, името на царинската служба каде ќе се изработи царинската декларација, очекуваното место на излез и очекуваното место на влез во земјата која увезува,
- податоци за итинерерот на движење (транспортниот пат),
- видот на транспорт,
- број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал,
- податоци за пакувањето амбалажата/контејнерот,
- тежина на празен/тежина на полн контејнер,
- ознаки на контејнерот,
- регистерски број на транспортното средство,
- приближно време на почеток на транспортот,
- број на дозвола за увоз во земјата краен примач при транзит на прекурзорот.

Член 5

Обрасците на увозните, извозните, транспортните и транзитните дозволи на прекурзори се дадени во прилозите 1, 2 и 3 на овој правилник и се негов составен дел.

Член 6

Извозната дозвола се издава во четири примероци нумерирани соодветно од 1 до 4.

Примерокот број 1 од извозната дозвола се изработува во две идентични копии означени со броевите 1 и 1а, наменети за Министерството за здравство.

Примероците број 1 и 2 го придружуваат прекурзорот и се презентираат на царинската служба каде се изработува царинска извозна декларација и соодветно на надлежните органи на местото на излез од царинската територија на земјата. На местото на излез, надлежниот орган (царината) го враќа примерокот број 2 до Министерството за здравство. Примерокот број 3 го придружува прекурзорот до местото на дестинација и е наменет за надлежниот орган на земјата која увезува.

Примерокот број 4 останува кај извозникот.

Член 7

Дозволата за транзит се изработува во пет идентични примероци.

Член 8

Увозната дозвола се изработува во 4 примероци нумерирани соодветно од 1 до 4.

Примерокот број 1 останува кај надлежниот орган кој ја издава дозволата.

Примерокот број 2, надлежниот орган кој ја издава дозволата, го праќа на надлежниот орган во земјата извозник.

Примерокот број 3 го придружува прекурзорот од влезната точка на царинската територија до простории-те на увозникот, кој овој примерок го праќа до органот кој ја издал дозволата.

Примерокот број 4 го чува увозникот.

Член 9

Дозволите се издаваат на македонски и англиски јазик.

Член 10

Дозволата за увоз содржи податоци за датумот на увоз, името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски сибол) и HS-број, краен примач(име, адреса, телефон и факс).

Дозволата за извоз содржи податоци за датумот на извоз, итинерерот на движење (транспортниот пат) , видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал, името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски симбол) и HS-број, краен примач(име, адреса, телефон и факс).

Дозволата за транспорт/транзит содржи податоци за итинерерот на движење (транспортниот пат) , видот на транспорт, број на увозна/извозна дозвола и органот кој ја издал, податоци за пакувањето амбалажа-та/контејнерот, тежина на празен/тежина на полн контејнер, ознаки на контејнерот, регистерски број на транспортното средство, приближно време на почеток на транспортот, број на дозвола за увоз во земјата краен примач при транзит на прекурзорот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 15-35/1
3 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
Имер Селмани, с.р.

ИЗВОЗНА ДОЗВОЛА

Прилог 1

	1	1.Извозник 1. Exporter (name and address)	2. Дозвола за извоз број ____ Authorization number----- Издадена на _____ во _____ Issued (date)-----at:-----	
Примерок за надлежниот орган COPY FOR THE ISSUING AUTHORITY			3.Поедноставена процедура за одобрување на извоз ДА_____/НЕ_____ 4. Важност од _____ до _____ 4. Period of validity Beginning : End:	
		5. Увозник во земјата наведена како дестинација (име и адреса) 5. Importer in the country of destination (name and address) Увозна дозвола бр. _____ Import authorization No:-----	6. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing Authority (name, address, phone, fax, e-mail)	
		7. Други оператори (име и адреси) 7. Other Operator(s) (name and address)	8. Царинарница каде се изработува царинската декларација(име и адреса) 8. Customs office where the customs declaration will be made (name and address)	
		9. Краен примач (име и адреса) 9. Ultimate consignee (name and address)	10. Место на излез 10. Point of exit	11. Место на влез во земјата увозник 11. Point of entry into the importing country
			12. Начин на превоз 12. Means of transport	13. Рута 13. Itinerary
		14 а. Прекурзор 14.a. Scheduled substances	15 а. CAS и HS код/code 16 а. Нето тежина 16. a Net weight 17 а. % во смеса 17. % of mixture	

1		18 а. Број на фактура 18.a. Invoice number
	14 б. Прекурзор 14.b. Scheduled substances	15 б CAS и HS код code 16 б. Нето тежина 16. b Net weight 17 б. % во смеса 17.b. % of mixture 18 б. Број на фактура 18.b. Invoice Number
	19. Изјава од подносителот на барањето 19. Declaration by the applicant Име _____ Name----- Го претставувам _____ Representing----- (подносителот на барањето) (Applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature-----Date-----	20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз) 20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied) Број на царинската декларација _____ Reference number of customs declaration:----- Печат Stamp:
	21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз) 21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied). Податоците од точка 18 се потребни ДА./НЕ.. Box 18 information still required: YES....NO... Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ.. Boxes 7,8, 10-13 information still required YES...NO.... Потпис _____ Signature:----- Функција _____ Function:----- Датум _____ Печат Date----- Stamp	22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА 22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY Датум на излез _____ Date of exit:----- Потпис на службеникот _____ Signature of officer:----- Функција _____ Function:----- Место _____ Place:----- Датум _____ Date:----- Печат Stamp:

	1a	1.Извозник 1. Exporter (name and address)	2. Дозвола за извоз број ____ Authorization number----- Издадена на _____ во _____ Issued (date)-----at:-----	
Примерок за надлежниот орган COPY FOR THE ISSUING AUTHORITY			3.Поедноставена процедура за одобрување на извоз ДА____/НЕ____	
			4. Важност од _____ до _____ 4. Period of validity Beginning : End:	
		5. Увозник во земјата наведена како дестинација (име и адреса) 5. Importer in the country of destination (name and address) Увозна дозвола бр. _____ Import authorization No:-----	6. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing Authority (name, address, phone, fax, e-mail)	
		7. Други оператори (име и адреси) 7. Other Operator(s) (name and address)	8. Царинарница каде се изработува царинската декларација(име и адреса) 8. Customs office where the customs declaration will be made (name and address)	
		9. Краен примач (име и адреса) 9. Ultimate consignee (name and address)	10. Место на излез 10. Point of exit	11. Место на влез во земјата увозник 11. Point of entry into the importing country
			12. Начин на превоз 12. Means of transport	13. Рута 13. Itinerary
		14 а. Прекурзор 14.a. Scheduled substances	15 а. CAS и HS код/code	
			16 а. Нето тежина 16. a Net weight	
			17 а. % во смеса 17. % of mixture	
	1a		18 а. Број на фактура 18.a. Invoice number	
		14 б. Прекурзор 14.b. Scheduled substances	15 б CAS и HS код code	

	16 б. Нето тежина 16. b Net weight
	17 б. % во смеса 17.b. % of mixture
	18 б. Број на фактура 18.b. Invoice Number
19. Изјава од подносителот на барањето 19. Declaration by the applicant Име _____ Name----- Го претставувам _____ Representing----- (подносителот на барањето) (Applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature-----Date-----	20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз) 20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied) Број на царинската декларација _____ Reference number of customs declaration:----- Печат Stamp:
21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз) 21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied). Податоците од точка 18 се потребни ДА./НЕ.. Box 18 information still required: YES....NO... Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ.. Boxes 7,8, 10-13 information still required YES...NO.... Потпис _____ Signature:----- Функција _____ Function:----- Датум _____ Печат _____ Date----- Stamp	22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА 22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY Датум на излез _____ Date of exit:----- Потпис на службеникот _____ Signature of officer:----- Функција _____ Function:----- Место _____ Place:----- Датум _____ Date:----- Печат Stamp:

2		1. Извозник 1. Exporter (name and address)	2. Дозвола за извоз број ____ Authorization number----- Издадена на _____ во _____ Issued (date)-----at:-----	
Примерок кој ја придружува стоката до земјата увозник COPY TO THE ACCOMPANY THE GOODS TO POINT OF EXIT		3. Поедноставена процедура за одобрување на извоз ДА ____ / НЕ ____		
		4. Важност од _____ до _____ 4. Period of validity Beginning : _____ End: _____		
		5. Увозник во земјата наведена како дестинација (име и адреса) 5. Importer in the country of destination (name and address) Увозна дозвола бр. _____ Import authorization No:-----	6. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing Authority (name, address, phone, fax, e-mail)	
		7. Други оператори (име и адреси) 7. Other Operator(s) (name and address)	8. Царинарница каде се изработува царинската декларација (име и адреса) 8. Customs office where the customs declaration will be made (name and address)	
		9. Краен примач (име и адреса) 9. Ultimate consignee (name and address)	10. Место на излез 10. Point of exit	11. Место на влез во земјата увозник 11. Point of entry into the importing country
		14 а. Прекурзор 14.a. Scheduled substances	12. Начин на превоз 12. Means of transport	13. Рута 13. Itinerary
			15 а. CAS и HS код/code 16 а. Нето тежина 16. a Net weight	
			17 а. % во смеса 17. % of mixture	
			18 а. Број на фактура 18.a. Invoice number	
2		14 б. Прекурзор 14.b. Scheduled substances	15 б CAS и HS код code 16 б. Нето тежина 16. b Net weight 17 б. % во смеса 17.b. % of mixture 18 б. Број на фактура	

	18.b. Invoice number
19. Изјава од подносителот на барањето 19. Declaration by the applicant Име _____ Name----- Го претставувам _____ Representing----- (подносителот на барањето) (Applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature-----Date-----	20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз) 20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied) Број на царинската декларација _____ Reference number of customs declaration:----- Печат Stamp:
21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз) 21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied). Податоците од точка 18 се потребни ДА./НЕ.. Box 18 information still required: YES....NO... Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ.. Boxes 7,8, 10-13 information still required YES...NO.... Потпис _____ Signature:----- Функција _____ Function:----- Датум _____ Печат Date----- Stamp	22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА 22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY Датум на излез _____ Date of exit:----- Потпис на службеникот _____ Signature of officer:----- Функција _____ Function:----- Место _____ Place:----- Датум _____ Печат Date:----- Stamp:

3	1.Извозник 1. Exporter (name and address)	2. Дозвола за извоз број ____ Authorization number----- Издадена на _____ во _____ Issued (date)-----at:-----	
Примерок кој ја придружува стока до земјата увозник COPY TO THE ACCOMPANY THE GOODS TO IMPORTING COUNTRY		3.Поедноставена процедура за одобрување на извоз ДА ____/НЕ ____	
		4. Важност од _____ до _____ 4. Period of validity Beginning : _____ End: _____	
	5. Увозник во земјата наведена како дестинација (име и адреса) 5. Importer in the country of destination (name and address) Увозна дозвола бр. _____ Import authorization No:-----	6. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing Authority (name, address, phone, fax, e-mail)	
	7. Други оператори (име и адреси) 7. Other Operator(s) (name and address)	8. Царинарница каде се изработува царинската декларација(име и адреса) 8. Customs office where the customs declaration will be made (name and address)	
	9. Краен примач (име и адреса) 9. Ultimate consignee (name and address)	10. Место на излез 10. Point of exit	11. Место на влез во земјата увозник 11. Point of entry into the importing country
		12. Начин на превоз 12. Means of transport	13. Пута 13. Itinerary
3		14 а. Прекурзор 14.a. Scheduled substances	
		15 а. CAS и HS код/code	
		16 а. Нето тежина 16. a Net weight	
		17 а. % во смеса 17. % of mixture	
		18 а. Број на фактура 18.a. Invoice number	
		15 б CAS и HS код code	
		16 б. Нето тежина 16. b Net weight	
		17 б. % во смеса 17.b. % of mixture	
		18 б. Број на фактура 18.b. Invoice number	

19. Изјава од подносителот на барањето 19. Declaration by the applicant Име _____ Name----- Го претставувам _____ Representing----- (подносителот на барањето) (Applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature-----Date-----	20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз) 20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied) Број на царинската декларација _____ Reference number of customs declaration:----- Печат Stamp:
21. (пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз) 21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied). Податоците од точка 18 се потребни ДА./НЕ.. Box 18 information still required: YES....NO... Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ. Boxes 7,8, 10-13 information still required YES...NO.... Потпис _____ Signature:----- Функција _____ Function:----- Датум _____ Печат Date----- Stamp	22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА 22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY Датум на излез _____ Date of exit:----- Потпис на службеникот _____ Signature of officer:----- Функција _____ Function:----- Место _____ Place:----- Датум _____ Печат Date:----- Stamp:

4		1.Извозник 1. Exporter (name and address)	2. Дозвола за извоз број ____ Authorization number----- Издадена на _____ во _____ Issued (date)-----at:-----	
Примерок за извозникот COPY FOR THE EXPORTER			3.Поедноставена процедура за одобрување на извоз ДА____/НЕ____	
			4. Важност од _____ до _____ 4. Period of validity Beginning : End:	
		5. Увозник во земјата наведена како дестинација (име и адреса) 5. Importer in the country of destination (name and address) Увозна дозвола бр. _____ Import authorization No:-----	6. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing Authority (name, address, phone, fax, e-mail)	
		7. Други оператори (име и адреси) 7. Other Operator(s) (name and address)	8. Царинарница каде се изработува царинската декларација(име и адреса) 8. Customs office where the customs declaration will be made (name and address)	
		9. Краен примач (име и адреса) 9. Ultimate consignee (name and address)	10. Место на излез 10. Point of exit	11. Место на влез во земјата увозник 11. Point of entry into the importing country
			12. Начин на превоз 12. Means of transport	13. Рута 13. Itinerary
4		14 а. Прекурзор 14.a. Scheduled substances	15 а. CAS и HS код/code	
16 а. Нето тежина 16. a Net weight				
17 а. % во смеса 17. % of mixture				
18 а. Број на фактура 18.a. Invoice number				
		14 б. Прекурзор 14.b. Scheduled substances	15 б CAS и HS код code	
16 б. Нето тежина 16. b Net weight				

	17 б. % во смеса 17.b. % of mixture 18 б. Број на фактура 18.b. Invoice number
19. Изјава од подносителот на барањето 19. Declaration by the applicant Име _____ Name----- Го претставувам _____ Representing----- (подносителот на барањето) (Applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature-----Date-----	20. (пополнува царинарницата каде се изработува царинската декларација, доколку не е поднесено барање за поедноставена процедура за дозвола за извоз) 20. (For the completion by the competent Authorities at the point of exit from the Community customs territory unless the simplified export authorization procedure is applied) Број на царинската декларација _____ Reference number of customs declaration:----- Печат Stamp:
21.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата, освен во случаи на поедноставена процедура за извоз) 21. (For completion by issuing authority unless the simplified export authorization procedure is applied). Податоците од точка 18 се потребни ДА./НЕ.. Box 18 information still required: YES....NO... Полињата 7,8,10-13 се потребни ДА./НЕ.. Boxes 7,8, 10-13 information still required YES...NO.... Потпис _____ Signature:----- Функција _____ Function:----- Датум _____ Печат _____ Date----- Stamp	22. ПОТВРДА ЗА ИЗЛЕЗ ОД ЗЕМЈАТА 22. CONFIRMATION OF EXIT FROM THE COUNTRY Датум на излез _____ Date of exit:----- Потпис на службеникот _____ Signature of officer:----- Функција _____ Function:----- Место _____ Place:----- Датум _____ Печат _____ Date:----- Stamp:

Прилог 2

УВОЗНА ДОЗВОЛА

1	1. Извозник 1. Exporter	2. Дозвола за увоз број ____ Authorization number ____ Издадена на _____ во _____ Issued (date) _____ at _____
Примерок за надлежниот орган Copy for the issuing authority		3. Важност од _____ до _____ 3. Period of validity from _____ to _____
	4. Извозник (име и адреса) 4. Importer (name and address)	5. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing authority (name, address, phone, fax, e-mail)
	6. Други оператори (име и адреси) 6. Other operator(s) (name and address)	7. Надлежен орган во земјата извозник (име и адреса) 7. Competent authority of the exporting country (name and address)
	8. Краен примач (име и адреса) 8. Ultimate consignee (name and address)	9. Место на влез во земјата увозник 9. Point of entry into the country importer 10. начин на превоз 10. methods/means of transport
	11 а. Прекурзор 11 a. Scheduled substances	12 а. CN код 12 a. CN code 13 а. Нето тежина 13 a. Net weight 14 а. % во смеса 14 a. % of mixture
1		15 а. Број на фактура 15 a. Invoice number
	11 б. Прекурзор 11 b. Scheduled substances	12 б. CN код 12 b. CN code 13 б. Нето тежина 13 b. Net weight 14 б. % во смеса 14 b. % of mixture 15 б. Број на фактура 15 b. Invoice number
	16. Изјава од подносителот на барањето 16. Declaration by the applicant Име _____ Го претставувам _____ (подносителот на барањето) Name _____ Representing _____ (applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature _____ Date _____	

17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата) 17. (for completion by issuing authority) Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни Boxes 7,9,10 still required ДА../НЕ.. YES /NO Потпис _____ Signature _____ Функција _____ Function: _____ Датум _____ Печат _____ Date _____ Stamp: _____	18.(пополнува царината) 18.(for completion by the customs office) Царински број _____ Customs reference(потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба) (declaration of entry into the procedure or reference number to the customs approved treatment or use) Потпис на службеникот _____ Signature of officer: _____ Функција _____ Function _____ Место _____ Датум _____ Печат _____ Place _____ Date _____ Stamp _____

2	1.Извозник 1. Exporter	2. Дозвола за увоз број ____ Authorization number ____ Издадена на _____ во _____ Issued (date) _____ at _____
Примерок за надлежниот орган во земјата извозник Copy for the authority in the country of export		3. Важност од _____ до _____ 3. Period of validity from ____ to _____
	4. Извозник (име и адреса) 4. Importer (name and address)	5. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing authority (name, address, phone, fax, e-mail)
	6. Други оператори (име и адреси) 6. Other operator(s) (name and address)	7. Надлежен орган во земјата извозник (име и адреса) 7. Competent authority of the exporting country (name and address)
	8. Краен примач (име и адреса) 8. Ultimate consignee (name and address)	9. Место на влез во земјата увозник 9. Point of entry into the country importer
	11 а. Прекурзор 11 a. Scheduled substances	10. начин на превоз 10.methods/means of transport 12 а. CN код 12 a. CN code 13 а. Нето тежина 13 a. Net weight 14 а. % во смеса 14 a. % of mixture
2		15 а. Број на фактура 15 a. Invoice number
	11 б. Прекурзор 11 b. Scheduled substances	12 б. CN код 12 b. CN code 13 б. Нето тежина 13 b. Net weight 14 б. % во смеса 14 b. % of mixture 15 б. Број на фактура 15 b. Invoice number
	16. Изјава од подносителот на барањето 16. Declaration by the applicant Име _____ Го претставувам _____ (подносителот на барањето) Name _____ Representing _____ (applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature _____ Date _____ 17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата) 17. (for completion by issuing authority)	
		18.(пополнува царината) 18.(for completion by the customs office) Царински број _____

Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни Boxes 7,9,10 still required ДА./НЕ.. YES /NO Потпис _____ Signature _____ Функција _____ Function: _____ Датум _____ Печат Date _____ Stamp:	Customs reference(потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба) (declaration of entry into the procedure or reference number to the customs approved treatment or use) Потпис на службеникот _____ Signature of officer: _____ Функција _____ Function _____ Место _____ Датум _____ Печат Place _____ Date _____ Stamp
---	---

3	1.Извозник 1. Exporter	2. Дозвола за увоз број ____ Authorization number ____ Издадена на _____ во _____ Issued (date) _____ at _____
Примерок кој ја придружува стоката Copy to accompany the goods		3. Важност од _____ до _____ 3. Period of validity from _____ to _____
	4. Извозник (име и адреса) 4. Importer (name and address)	5. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing authority (name, address, phone, fax, e-mail)
	6. Други оператори (име и адреси) 6. Other operator(s) (name and address)	7. Надлежен орган во земјата извозник (име и адреса) 7. Competent authority of the exporting country (name and address)
	8. Краен примач (име и адреса) 8. Ultimate consignee (name and address)	9. Место на влез во земјата увозник 9. Point of entry into the country importer 10. начин на превоз 10.methods/means of transport
	11 а. Прекурзор 11 a. Scheduled substances	12 а. CN код 12 a. CN code 13 а. Нето тежина 13 a. Net weight 14 а. % во смеса 14 a. % of mixture
3		15 а. Број на фактура 15 a. Invoice number
	11 б. Прекурзор 11 b. Scheduled substances	12 б. CN код 12 b. CN code 13 б. Нето тежина 13 b. Net weight 14 б. % во смеса 14 b.% of mixture 15 б. Број на фактура 15 b. Invoice number
	16. Изјава од подносителот на барањето 16. Declaration by the applicant Име _____ Го претставувам _____ (подносителот на барањето) Name _____ Representing _____ (applicant) Потпис _____ Дата _____ Signature _____ Date _____	
	17.(пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата) 17. (for completion by issuing authority)	18.(пополнува царината) 18.(for completion by the customs office)

Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни Boxes 7,9,10 still required ДА./НЕ.. YES /NO Потпис _____ Signature _____ Функција _____ Function: _____ Датум _____ Печат _____ Date _____ Stamp:	Царински број _____ Customs reference (потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба) (declaration of entry into the procedure or reference number to the customs approved treatment or use) Потпис на службеникот _____ Signature of officer: _____ Функција _____ Function _____ Место _____ Датум _____ Печат _____ Place _____ Date _____ Stamp
---	--

4	1. Извозник 1. Exporter	2. Дозвола за увоз број ____ Authorization number ____ Издадена на _____ во _____ Issued (date) _____ at _____
Примерок за увозникот Copy for the importer		3. Важност од _____ до _____ 3. Period of validity from ____ to _____
	4. Извозник (име и адреса) 4. Importer (name and address)	5. (да се пополни од надлежниот орган) Надлежен орган (име, адреса, телефон, факс, е-маил) (For completion by the issuing authority) Issuing authority (name, address, phone, fax, e-mail)
	6. Други оператори (име и адреси) 6. Other operator(s) (name and address)	7. Надлежен орган во земјата извозник (име и адреса) 7. Competent authority of the exporting country (name and address)
	8. Краен примач (име и адреса) 8. Ultimate consignee (name and address)	9. Место на влез во земјата увозник 9. Point of entry into the country importer
	11 а. Прекурзор 11 a. Scheduled substances	10. начин на превоз 10. methods/means of transport 12 а. CN код 12 a. CN code 13 а. Нето тежина 13 a. Net weight 14 а. % во смеса 14 a. % of mixture
4		15 а. Број на фактура 15 a. Invoice number
	11 б. Прекурзор 11 b. Scheduled substances	12 б. CN код 12 b. CN code 13 б. Нето тежина 13 b. Net weight 14 б. % во смеса 14 b. % of mixture 15 б. Број на фактура 15 b. Invoice number
	16. Изјава од подносителот на барањето 16. Declaration by the applicant Име _____ (барањето) Name _____ Го претставувам _____ (подносителот на барањето) Representing _____ (applicant) Потпис _____ Signature _____ Дата _____ Date _____	
	17. (пополнува надлежниот орган кој ја издава дозволата)	18. (пополнува царината) 18. (for completion by the customs office)

17. (for completion by issuing authority) Податоците од полињата 7, 9 10 се потребни Boxes 7,9,10 still required ДА./НЕ.. YES /NO Потпис _____ Signature _____ Функција _____ Function: _____ Датум _____ Печат _____ Date _____ Stamp:	Царински број _____ Customs reference (потврда за почеток на процедура или број на царинарницата за одобрен третман или употреба) (declaration of entry into the procedure or reference number to the customs approved treatment or use) Потпис на службеникот _____ Signature of officer: _____ Функција _____ Function _____ Место _____ Датум _____ Печат _____ Place _____ Date _____ Stamp
--	--

Дозвола за транспорт / транзит

Прилог 3

ДОЗВОЛА ЗА ТРАНСПОРТ / ТРАНЗИТ НА ПРЕКУРЗОРИ
PRECURSORS AUTHORIZATION FOR TRANSPORT / TRANSIT

1 Испраќач 1 Sender	2 Број на дозвола 2 Transport license			
	2 Број на транспортен документ (АДР/РИД) 2 Transport document number (ADR/RID)	4. Податоци за превозникот 4 Shipper's reference		
	5 Регистерски број на превозното средство 5 Registration No of the transport vehicle			
6. Примач 6 Consignee	7 Возач 7 Carrier			
8. Изјава на превозникот Изјавувам дека содржината на пратката е целосно и точно опишана во барањето согласно класификацијата, ознаките, пакувањата, соодветноста на условите за транспорт согласно меѓународните и националните законски регулативи 8. SHIPPER'S DECLARATION I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labeled/placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations. Пренос на прекурзор со патник или како карго авионско пакување PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT	9. Дополнителни информации за чување 9. Additional handling information			
			10. Број на лет 10 Vessel/flight no. and date	11. Место на влез на товарот 11 Port/place of loading
			12. Место на излез 12 Port/place of discharge	13. дестинација 13. Destination
			14. Запремина на товарот 14 Shipping marks Cube (m³)	
* Број и вид на пакувањата ч опис на стоката *Number and kind of packages; description of goods		Бруто тежина(кг) Нето маса(кг) Gross mass (kg) Net mass (kg)		

15. Идентификационен број на контејнерот/те 15 Container identification No	16. Број на печат(и) 16 Seal number(s)	17. Величина и тип на контејнерот 17 Container/vehicle size & type	18. Маса на амбалажата 18 Tare mass (kg)	19. Вкупна маса вклучително и масата на амбалажата (кг) 19 Total gross mass (including tare) (kg)
ПОТВРДА ЗА КОНТЕЈНЕРОТ/ПРЕВОЗНОТО СРЕДСВО Изјавувам дека прекурзорот/ите се спакувани во амбалажата/превозното средство за кое се дадени податоците, согласно законските одредби. CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE I hereby declare that the goods described above have been packed/loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions. МОРА ДА БИДЕ ПОТПИШАНО ЗА СИТЕ КОНТЕЈНЕРИ/ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КОЕ ГО ИЗВРШИЛО ПАКУВАЊЕТО MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING.				
20. Име на производителот на прекурзорот 20 Name of manufacturing company		24. Рута на движење на транспортот име на транзитните земји од производителот до финалната дестинација 24. Itinerary of transporting: the name of the transit countries from the manufacturer of the poison till final destination		25. Дозвола за увоз/извоз издадена од надлежниот орган во РМ број и рок на важност 25 Import license No from the responsible authority in RM
21. Име и адреса на испраќачот 21. Name and the addressce of the Mediator				26. Дозвола за увоз издадена од надлежниот орган во земјата која е крајна дестинација на пратката број и рок на важност (при транзит) 26 Import license No from the responsible authority in country – final destination of the goods No and expiry date
22. Ден , час, кога почнува превозот 22. Day, hour, when the transport is starts Place and date				
23. Краен корисник 23. End user		27. Царинарница 27. Custom office		28. Рок на важност 28. Expiry date
ПОТПИС SIGNATURE		ПЕЧАТ STEMP		ДАТА DATE

160.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ВРШЕЊЕ
ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ, СОДРЖИНАТА НА
ОБРАЗЕЦОТ НА ОДОБРЕНИЕТО И НАЧИНОТ
НА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ
НА ПРОМЕТ СО ПРЕКУРЗОРИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината на образецот на одобрението и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори.

Член 2

Операторот кој врши промет со прекурзори од член 3, точки 1, 2 и 3 од Законот за прекурзори, заради обезбедување на одобрение за вршење на дејноста до министерството за здравство поднесува писмено барање кое содржи:

1. полно име и адреса на подносителот на барањето,
2. полно име и презиме на лицето одговорното лице на операторот за промет со прекурзори,
3. опис на позицијата и работните задачи на одговорното лице на операторот за промет со прекурзори,
4. адреса на седиштето на операторот,
5. опис на просторот за складирање и преработка на прекурзорите како и соодветната опрема,
6. податоци кои укажуваат дека операторот превземал соодветни мерки за спречување на неовластено одстранување на прекурзорите од местото назначено во точката 5,
7. името и HS и CAS бројот на прекурзорите како што се наведени во член 3 точка 1,2,3 од Законот за прекурзори.
8. во случај на смеса или природен производ:
 - името на смесата или природниот производ,
 - името и HS и CAS кодот на прекурзорот,
 - максималната содржина на прекурзорот во смесата или во природниот производ,
9. Опис на типот на операции кои ги врши операторот.
10. Единствениот матичен број на операторот запишан во трговскиот регистар.

Член 3

Надлежниот орган донесува одлука за поднесеното барање во рок од 60 работни дена од приемот на барањето, а во случај на продолжување на веќе добиеното одобрение во рок од 30 работни дена.

Рокот од став 1 на овој член престанува да тече од денот кога Министерството за здравство ќе побара да се обезбедат дополнителни информации за кои смета дека се неопходни и продолжува да тече од денот на доставувањето на потребните информации.

Член 4

Одобрението за вршење на дејност кое го издава Министерството за здравство ги содржи следните податоци: носител на одобрението, локација на објектот, опрема, за кои видови прекурзори се однесува одобрението, на кои видови на операции со прекурзорите, името на прекурзорот, количината, CAS (хемиски симбол) и HS-број, рок на важност.

Образецот на одобрението за вршење на промет со прекурзори е даден во прилог 1 на овој правилник и е негов составен дел.

Член 5

Издаденото одобрение се однесува за секој прекурзор и за секоја операција која се врши кај еден оператор.

Член 6

По истекот на периодот за кој е издадено одобрението, операторот кој врши промет на прекурзори од прва категорија поднесува ново барање, а операторот кој врши промет на прекурзори од втора и трета категорија поднесува барање за продолжување на одобрението.

Одобрението не може да се пренесе на друг оператор.

Член 7

Операторот поднесува ново барање и во случај кога:

- бара вршење промет и на друг прекурзор,
- започнува да врши нова операција,
- кога се менува локацијата на просторот во кој се врши дејноста.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 15-35/1
3 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
Имер Селмани, с.р.

Прилог 1

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО			
ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ			
Одобрение број _____			
1. Носител на одобрението (име, адреса, телефон, факс, е-маил)		2. Орган кој го издава одобрението	
1 а) дополнителни информации		1 б) дополнителни информации	
3. рок на важност на одобрението			
од		до	
4. Одобрението се однесува за следните прекурзори			
прекурзор	CAS и HS код	операција	локација
5.дополнителни информации/услови/опрема			
6. датум		потпис (име)	печат

161.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за прекурзори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/04 и 40/07), Министерството за здравство објавува

Л И С Т А
НА ПРЕКУРЗОРИ НА ЗЕМЈИ КОИ БАРААТ ДА БИДАТ ИЗВЕСТЕНИ ЗА ПЛАНИРАНИОТ ИЗВОЗ
НА ПРЕКУРЗОРИ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА НИВНА ТЕРИТОРИЈА

ПРЕКУРЗОРИ	Земји кои бараат да бидат известени за планираниот извоз на прекурзори	
-Анхидрид на оцетна киселина -Калиум перманганат	Сите држави	
-Антранилна киселина	- Антигва и Барбуда - Бенин - Боливија - Бразил - Кајмански острови - Чиле - Колумбија - Коста Рика - Доминиканска Република - Еквадор - Етиопија - Хаити - Индија - Индонезија - Јордан - Казахстан - Либан - Мадагаскар -	- Малезија - Мексико - Нигерија - Парагвај - Перу - Филипини - Молдавија - Романија - Русија - Саудиска Арабија - Јужно афричка Република - Таџикистан - Турција - Обединети Арапски Емирати - Танзанија - Венецуела
	- Антигва и Барбуда - Бенин - Боливија - Бразил - Кајмански острови - Чиле - Колумбија	- Мадагаскар - Малезија - Мексико - Нигерија - Парагвај - Перу - Филипини
-Фенил оцетна киселина -Пиперидин	- Коста Рика - Доминиканска Република - Еквадор - Етиопија - Хаити - Индија - Индонезија - Јордан - Казахстан - Либан	- Молдавија - Романија - Русија - Саудиска Арабија - Таџикистан - Турција - Обединети Арапски Емирати - Танзанија - Венецуела
-Метил етил кетон, -Толуен, -Ацетон и -Етил етер	- Антигва и Барбуда - Аргентина - Бенин - Боливија - Бразил - Кајмански острови - Чиле - Колумбија - Коста Рика - Доминиканска Република - Еквадор - Египет - Ел Салвадор - Етиопија - Гватемала - Хаити - Хондурас - Индија - Јордан - Казахстан - Либан	- Мадагаскар - Малезија - Мексико - Нигерија - Пакистан - Панама - Парагвај - Перу - Филипини - Молдавија - Романија - Русија - Саудиска Арабија - Таџикистан - Турција - Обединети Арапски Емирати - Танзанија - Уругвај - Венецуела
-Хлороводородна киселина и -Сулфурна киселина	-Боливија -Чиле -Колумбија -Еквадор -Перу -Турција -Венецуела	

Бр. 15-35/1
3 јануари 2008 година
Скопје

Министер,
Имер Селмани, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
162.**

Врз основа на член 136 став 7 и 8, 138 став 6, 139 став 3 и 144 од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр 14/06 и 24/07), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ И
УВЕРЕНИЈА ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ НА
ПЕРСОНАЛОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРОТОК НА
СООБРАЌАЈ****ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на обука за стекнување на стручна оспособеност како и посебните услови во однос на потребниот кадар за обука, опремата и другите посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење, формата, содржината и начинот на издавање, продолжување, обновување и промена на уверението за овластување на организации или центри за обука, начинот на спроведување на редовната и вонредната проверка, условите за стекнување на уверенија за стручна оспособеност, континуирано обновување на стекнатото знаење на имателите на уверенијата, начинот на издавање и суспендирање, евиденција и видот на уверенијата за стручна оспособеност, критериумите, начинот и постапката за признавање на завршената обука и програмите за обука, положени испити, стекнати дозволи и овластувања во странство на персоналот за регулирање и обезбедување на оптимален проток на воздушниот сообраќај (во натамошен текст: FMP персонал).

ДЕФИНИЦИИ**Член 2**

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. Уверение за стручна оспособеност е исправа со која се потврдува дека лицето кое спаѓа во персонал во воздухопловството кој врши регулирање и обезбедување на оптимален проток на воздушниот сообраќајот е оспособено за вршење на определени стручни работи.

2. Компетентност е поседување на соодветно знаење, вештина и искуство неопходни за безбедно давање на услуги од областа на регулирање на проток на сообраќајот.

3. FMP Персонал се лицата што поседуваат уверение за стручна оспособеност за регулирање и обезбедување на оптимален проток на воздушниот сообраќај (Flow Management Position Personnel).

4. Кандидат е лице на стручно оспособување во овластена организација или центар за обука на FMP персонал.

5. ЦФМУ (CFMU-Central Flow Management Unit) е оперативна единица на EUROCONTROL, одговорна за зголемување на безбедноста на сообраќајот преку координиран менаџмент на протокот на сообраќајот во Европа.

6. EATMP (EATMP – European Air Traffic Management Programme) е Програма на Евроконтрол (Eurocontrol) која има за цел хармонизација, стандардизирање и интеграција на ATM услуги од земјите членки на Eurocontrol.

СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ**Услови за вршење на обука****Член 3**

Стручна оспособеност на FMP персоналот се стекнува во овластени организации или центри за обука.

Член 4

Организациите или центрите за обука на FMP персоналот треба да ги исполнуваат следните посебни услови неопходни за безбедно и уредно работење.

- уверение за вршење на обука издадено од Агенцијата за цивилно воздухопловство;
- одобрена програма за обука од Агенцијата за цивилно воздухопловство;
- стручен кадар кој поседува уверение за стручна оспособеност за инструктори како овластени наставници;
- стручен кадар кој поседува уверение за стручна оспособеност и соодветно искуство како предавачи;
- соодветни простории и опрема за изведување на обуката и
- соодветна литература препорачана од Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Член 5

(1) Стручното оспособување на FMP персоналот се врши согласно Програмата за обука FMP персонал која се изготвува во согласност со меѓународните стандарди на EATMP – European Air Traffic Management Programme и препорачаните практики на ICAO Doc 4444 chapter 3, EUR SUPPs Doc 7030, ICAO Doc 7754 vol II и FMD Training/CFMU.

(2) Програмата за обука на FMP персоналот е базирана врз програмата на CFMU and FMP operational concepts, направена како последователни модулари тренинг пакети и врз основа на Guidelines for ATCO Common Core Content Basic Training.

(3) За измена или дополнување на одобрената програма, потребна е согласност на Агенцијата за цивилно воздухопловство (во натамошен текст: Агенција).

Начин на вршење на обука**Член 6**

- Кандидати за обука на FMP персонал треба да имаат:
- завршено средно образование (IV степен);
 - општа здравствена способност и
 - познавање на англиски јазик.

Член 7

Обуката на кандидатите за FMP персоналот има за цел стручно да ги оспособи лицата-кандидати со неопходното знаење и вештина за стекнување на уверение за стручна оспособеност.

Член 8

Обуката на кандидатите за FMP персонал се изведува во три дела:

- почетна обука;
- напредна обука и
- обука на оперативно работно место (ОЈТ).

Почетна обука

Член 9

Почетната обука има за цел да го оспособи лицето кандидат за одредено ниво на компетентност и се спроведува во школски центри или организации во Република Македонија овластени од Агенцијата за цивилно воздухопловство или во странски школски центри или организации овластени од нивните национални воздухопловни власти за спроведување на таков вид обука.

Член 10

Почетната обука на FMP персоналот се изведува по одобрена програма од Агенцијата, која како минимум ги содржи препораките на EATMP – European Air Traffic Management Programme.

Член 11

Почетната обука се состои од следните предмети:

1. Воздухопловни прописи;
2. Вовед во ATM услуги;
3. Воздухопловно информирање;
4. Метеорологија;
5. Навигација;
6. Воздухоплови;
7. Човечки фактор;
8. Системи и опрема;
9. Воздухопловен англиски јазик согласно ICAO Doc 9835.

Член 12

Почетната обука на FMP персоналот се смета за успешно завршена, ако кандидатот покажал успех од минимум седумдесет проценти за секој предмет поединечно за теоретскиот и практичниот дел од испитот.

Напредна обука

Член 13

(1) По завршување на почетната обука се организира напредна обука за стекнување на одредени вид на уверение за стручна оспособеност.

(2) Напредната обука има за цел да го оспособи лицето-кандидат за повисоко ниво на компетентност кое му овозможува започнување на обука на оперативно работно место (ОЈТ).

Член 14

Напредната обуката се состои од три модули направени од CFMU:

- Вовед во Регулација на проток на воздушен сообраќај (Introduction to ATFM);
- Основен FMP модул (Basic FMP modul) и
- Практичен FMP модел (Practical FMP modul).

Член 15

Напредната обука се врши во школските центри во Луксембург (IANS) и Брисел (EUROCONTROL/CFMU).

Обука на оперативно работно место (ОЈТ)

Член 16

(1) По завршување на напредната обука се организира оспособување на работно место.

(2) Оспособувањето од став 1 од овој член се спроведува со запознавање на кандидатот со:

1. Оперативни постапки и технологија на работа;
2. Опрема на работно место;
3. Координација со други служби и
4. Постапки во случај на нужност.

(3) Обука на оперативно работно место има за цел лицето-кандидат да се стекне со потребно практично знаење и способност за вршење на определени работни задачи.

Член 17

На кандидатот кој успешно ја завршил обуката, организацијата или центарот за обука му издава потврда за завршена обука за FMP персонал.

Член 18

Организациите или центрите за обука на FMP персоналот треба да водат досиеа за кандидатите за обука и евиденција на издадените потврди за завршена обука најмалку 5 години по завршување на обуката.

ФОРМА, СОДРЖИНА, ЕВИДЕНЦИЈА И НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ, ОБНОВУВАЊЕ И ПРОМЕНА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА ВРШЕЊЕ НА ОБУКА НА FMP ПЕРСОНАЛ

Член 19

(1) За издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за вршење на обука на FMP персонал, организациите или центрите за обука поднесуваат барање до Агенцијата, со кое се приложуваат докази дека се исполнети условите за добивање на уверение наведени во член 4 од овој правилник.

(2) Барањето за продолжување на уверението се поднесува 30 дена пред истекот на важноста на уверението, а за обновување, во рок од 30 дена по истекот на важноста на уверението.

(3) Доколку организацијата или центарот за обука не поднесе барање за продолжување или обновување во предвидените рокови уверението се смета за повлечено.

Член 20

(1) Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка дали е уплатена административна такса, проверка на приложената документација, како и оперативна проверка/надзор со цел да се утврди дали организацијата или центарот за обука ги исполнува условите и техниките можности за да врши обука на FMP персонал.

(2) Проверките од став 1 на овој член се вршат и при продолжување, обновување или промена на уверението.

(3) При извршување на проверките од став 1 на овој член Агенцијата користи чек листи предходно изготвени согласно документацијата и податоците кои се проверуваат.

(4) Доколку од проверките наведени во став 1 на овој член Агенцијата утврди дека одредена организација или центар за обука ги исполнува условите за вр-

шење обука на FMP персонал донесува решение за издавање, продолжување, обновување или промена кое заедно со уверението за вршење на обука му се доставуваат на барателот одкако ќе донесе доказ дека го платил надоместокот за издавање, продолжување, обновување или промена на уверението за вршење на обука.

(5) Доколку Агенцијата утврди дека одредена организација или центар за обука не ги исполнува условите за вршење обука на FMP персонал донесува решение за одбивање на барањето за издавање, продолжување, обновување или промена на уверение за вршење на обука кое ги содржи причините за одбивањето.

Член 21

(1) На организации или центри за обука, уверението за вршење обука на FMP персонал, им се издава во форма и содржина согласно Административното упатство на ЈАА - АГМ дел 5 прилагодено за FMP персонал.

(2) Заради евиденција на издадените уверенија за вршење на обука на FMP персонал, Агенцијата води регистар.

(3) Регистарот содржи податоци за работата на една организација или центар за обука на FMP персонал, како и контакт телефони и адреси на одговорните лица.

НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕДОВНИ И ВОНРЕДНИ ПРОВЕРКИ

Начин на спроведување на редовни проверки за издавање на уверение за стручна оспособеност

Член 22

(1) Редовните проверки се спроведуваат преку испит кој го спроведуваат овластени испитувачи од листата на воздухопловни стручњаци.

(2) За полагање на испит кандидатите поднесуваат барање до Агенцијата за стекнување на уверение за стручна оспособеност за FMP персонал.

(3) Кандидатот кој ги исполнува условите за полагање испит, мора да биде известен во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за датумот на полагање на испитот.

Член 23

(1) Испитот за стекнување на Уверение за стручна оспособеност се состои од теоретски и практичен дел.

Во теоретскиот дел од испитот се полагаат следите предмети:

1. Воздухопловни прописи;
2. Вовед во АТМ услуги;
3. Воздухопловно информирање;
4. Метеорологија;
5. Навигација;
6. Воздухоплови;
7. Човечки фактор;
8. Системи и опрема;

9. Воздухопловен англиски јазик согласно ICAO Doc 9835.

(2) Теоретскиот дел од испитот се спроведува по пат на спроведување на интегрален тест со избор на точен одговор (multiple choice). Прашањата се од банката на прашања изготвена од Агенцијата, врз основа на соодветна литература прифатлива за Агенцијата и се објавуваат на официјална веб страна на Агенцијата,

(3) По полагавањето на теоретскиот дел од испитот кандидатот полага практичен дел од испитот кој се состои од проверка на стручна способност и вештина на оперативно работно место.

Оценување и повторување на испитите

Член 24

(1) Овластените испитувачи номинирани за спроведување на определени предмети го оценуваат успехот на кандидатот за предметите со оценка „Положил/а“ или „Не положил/а“.

(2) Испитот се смета за положен доколку кандидатот во секој дел од испитот покаже успех од најмалку 70%.

Член 25

(1) Теоретскиот дел од испитот (интегралниот тест) може да се полага најмногу 3 пати. Ако кандидатот не положи 1 или 2 наставни предмети од интегралниот тест, испитот се повторува само од тие предмети.

(2) Ако кандидатот не положи 3 или повеќе предмети од интегралниот тест испитот се повторува во целост.

(3) Ако кандидатот не го положи теоретскиот дел од испитот 3 пати, за повторно пристапување на испит задолжително се спроведува дополнителна обука во овластена организација или центар за обука.

(4) Рокот помеѓу полагањето и повторувањето на испитот не смее да биде пократок од 10 дена ниту подолг од 30 дена сметајќи од денот на соопштувањето на резултатот.

(5) Положениот теоретски дел од испитот важи 2 години од денот на соопштувањето на резултатот. Во рокот од 2 години од денот на соопштувањето на резултатот треба да се положи практичниот дел од испитот.

Член 26

Практичниот дел може да се полага најмногу 3 пати. Ако кандидатот не го положи практичниот дел од испитот 3 пати за повторно полагање на испит задолжително се спроведува дополнителна обука во овластена организација или центар за обука.

Член 27

На лице кое е стручно оспособено и положило соодветен испит и ги исполнува другите услови пропишани со овој правилник, му се издава уверение за стручна оспособеност за работа на оперативно работно место регулирање и обезбедување на оптимален проток на воздушниот сообраќај.

Член 28

Агенцијата води досиеа за положените кандидати.

Постапка за спроведување на вонредни проверки

Член 29

(1) Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, врз основа на предлог мерките дадени со инспекциски записник во кој одредено лице се упатува на вонредна проверка.

(2) Вонредната проверка се спроведува преку полагање на одредени или сите предмети од теоретскиот дел на испитот за стекнување на уверение на стручна оспособеност или на практичниот дел на испитот.

(3) Агенцијата донесува решение за вонредна проверка со кое се определува начинот и времето на спроведување на вонредната проверка и се доставува на лицето за кое се однесува.

(4) Ако лицето не се јави на вонредната проверка во определениот рок, уверението за стручна оспособеност се одзема.

УВЕРЕНИЕ ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ

Видови на уверенија за стручна оспособеност

Член 30

Согласно положениот испит се издаваат следниве видови на уверенија за стручна оспособеност:

1. Уверение за стручна оспособеност за FMP Персонал;
2. Уверение за стручна оспособеност за инструктор.

Услови за стекнување на уверение за стручна оспособеност

Член 31

Услови за стекнување на Уверение за стручна оспособеност на FMP персоналот се:

1. потврда за завршена соодветна обука во овластена организација или центар за обука за соодветен вид на уверение за стручна оспособеност;
2. уверение за општа здравствена способност и
3. доказ за положен испит за стекнување Уверение за стручна оспособеност.

Стекнување на уверение за стручно оспособување за инструктор

Член 32

(1) Услови за стекнување на уверение за стручна оспособеност за инструктор се:

1. валидно Уверение за стручна оспособеност за FMP персонал;
2. најмалку 4 години работно искуство на работните задачи во согласност видот на уверение и
3. доказ за положен испит за инструктор.

(2) Испитот за стекнување на уверение за стручна оспособеност за инструктор се состои од теоретскиот и практичниот дел опишани во член 23 од овој правилник. Покрај предметите опишани во член 23 од овој правилник кандидатот за инструктор го полага и предметот методика на настава и педагогија.

НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ, СУСПЕНДИРАЊЕ И ЕВИДЕНЦИЈА НА УВЕРЕНИЕ ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ

Член 33

(1) По положувањето на испитот од член 23 од овој правилник, Агенцијата издава Уверение за стручна оспособеност со неограничена важност.

(2) Во случај на промена на податоци, оштетување или губење на уверението Агенцијата издава ново Уверение за стручна оспособеност.

(3) Агенцијата води евиденција за издадените уверенија за стручна оспособеност.

(4) Уверението за стручна оспособеност се суспендира во случаите наведени во Законот за воздухопловство.

КОНТИНУИРАНО ОБНОВУВАЊЕ НА СТЕКНАТО ЗНАЕЊЕ

Член 34

(1) Континуираното обновување на стекнатите знаења на FMP персоналот може да биде редовно и вонредно.

Редовното обновување на стекнатите знаења се врши најмалку еднаш на секои 2 години.

(2) Континуираното обновување на стекнатите знаења на FMP персоналот се врши во овластените организации или центри за обука на FMP персонал или кај давателот на услуги на воздухопловна навигација од страна на лица кои поседуваат уверение за стручна оспособеност за инструктор, или во странство.

(3) Вонредното обновување на стекнатите знаења се врши по укажана потреба односно по секој прекин на работа подолг од 3 месеци.

КРИТЕРИУМИ, НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗАВРШЕНА ОБУКА И ПРОГРАМИ ЗА ОБУКА, ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ, СТЕКНАТИ ДОЗВОЛИ И ОВЛАСТУВАЊА ВО СТРАНСТВО ЗА FMP ПЕРСОНАЛОТ

Член 35

(1) Стекнати дозволи и овластувања во странство се признаваат за добивање на уверение за стручна оспособеност ако кандидатот завршил обука во овластени организации или школки центри, по програми за обука, и положил испити во странство врз основа на Guidelines for ATCO Common Core Content Basic Training.

(2) Кандидатите покрај критериумот од став 1 на овој член, за стекнување на уверение за стручна оспособеност треба да полагаат и испит по предметот Воздухопловни прописи.

Член 36

(1) Лицата на работните места за кои е пропишан одреден вид на Уверение за стручна оспособеност, а кои работат на тие работни места се стекнуваат со соодветен вид на Уверение за стручна оспособеност.

(2) На оние лица кои вршеле обука на FMP персонал и имаат најмалку 4 години работно искуство им се доделува и важечко Уверение за стручна оспособеност за инструктор.

Член 37

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-121/2
18 јануари 2008 година
Скопје

Директор,
Ернад Фејзулаху, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00
2	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
3	Закон за нотаријатот (редакциска збирка), 2007	250,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	245,00
4	Закон за банките (редакциска збирка), 2007	300,00	д)	Комплет од четири книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
5	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	13	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина), 2005	210,00
6	Изборен законик, 2006	300,00	14	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
7	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00	15	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	140,00
8	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	16	Закон за спречување на корупцијата со Закони за ратификација на конвенции Д-р Ј. Проевски (со објаснувања), 2002	80,00
9	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00	17	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и обрасци) Д-р С. Георгиевски, 2000	160,00
10	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	400,00	18	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	120,00
11	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	19	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	360,00
12 а)	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004 I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00	20	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
			21	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
			22	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

П О Р А Ч К А Б Р. 12

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.)

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ

излегоа од печат новите изданија:

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <p>1) </p> <p>2) </p> <p>3) </p> <p>4) </p> <p>5) </p> <p>6) </p> | <p>ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА</p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
- со подзаконски акти -
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 200,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌОТ НА ПАТИШТАТА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 400,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА БАНКИТЕ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 300,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА НОТАРИЗАТОТ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 250,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА ОД БУЧАВА ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 100,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 50,00 денари</p> | <p>7) </p> <p>8) </p> <p>9) </p> <p>10) </p> <p>11) </p> <p>12) </p> | <p>ЗАКОН ЗА УПРАВНИТЕ СПОРОВИ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 80,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 150,00 денари</p> <p>ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 500,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ВETERИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО</p> <p>ЗАКОН ЗА ВETERИНАРНО ЗДРАВСТВО</p> <p>ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА И БЛАГОСОСТОЈБА НА ЖИВОТНИТЕ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 400,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ</p> <p>ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 150,00 денари</p> <p>ЗАКОН ЗА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ
- РЕДАКЦИСКА ЗБИРКА -
Цена - 120,00 денари</p> |
|--|---|---|---|

ПО РАЧКА

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци; 2) во _____ примероци; 3) во _____ примероци; 4) во _____ примероци; 5) во _____ примероци; 6) во _____ примероци; 7) во _____ примероци; 8) во _____ примероци; 9) во _____ примероци; 10) во _____ примероци; 11) во _____ примероци и 12) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќааме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____ тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот _____



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008012